

Службен весник

на Република Македонија

Број 158

30 октомври 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4969. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата	2	и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД“ Скопје на локалитетот „с.Ниви-чино“ општина Василево	8
4970. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	4	4975. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план за село Волково со разработка на блок 3 КО Волково општина Ѓорче Петров.....	9
4971. Закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството..	7	4976. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	23
4972. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ОХ-Р3106 КО Крани општина Ресен.....	7	4977. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	33
4973. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси КО Бардовци општина Карпош	8	4978. Одлука за поништување на постапката за одделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група, на локации со референтни броеви: 85 на река Пена, 86 и 87 на река Чаркит и 91 на река Шелче	33
4974. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија			

	Стр.		Стр.
4979. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група, на локации со референтни броеви: 100, 101 и 102 на река Лешочка.....	34	4992. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	39
4980. Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2014 година ...	34	4993. Статут на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката (пречистен текст)	42
4981. Решение за престанување на службата на нотарот.....	35	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
4982. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор ..	35	20. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриktivни мерки во однос на состојбата во Либија.....	2
4983. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	36	21. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија.....	5
4984. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	36	22. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија.....	12
4985. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	36	Огласен дел	1-60
4986. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	36		
4987. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	36		
4988. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	37		
4989. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	37		
4990. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	37		
4991. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	38		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4969.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Законот за Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2014 година.

Бр. 07-4024/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

Во Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13 и 43/14) членот 78 се менува и гласи:

„ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА

Државната фитосанитарна лабораторија (во понатамошниот текст ДФЛ) е орган на државна управа во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со статус на биро.

ДФЛ врши специјализирани лабораториски тестови на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во лабораторија, со цел дијагностицирање и детерминирање на штетни организми, микотоксини, испитување на физичко-хемиските својства на фитофармацевтските производи, анализа на активна супстанца, синергисти, антидоти, коформуланти, основни супстанции и адитиви кои се користат во прехранбената индустрија и во производство на храна за животни, резидуи од пестициди во примарни земјоделски производи и нивни преработки, биогени амини и органски

киселини, храна и храна за животни од растително потекло, примарни земјоделски производи и нивни преработки од растително потекло во конвенционално и органско производство, анализа на семенски и саден материјал, анализа на ГМО во растенија и растителни производи и друго.

За вршење на работите од став 2 на овој член за потребите на министерствата, органите во состав на министерствата, самостојните органи на државната управа, сертификациски тела и приватни оператори во Република Македонија, ДФЛ наплаќа надоместок.

Висината на надоместокот од став 3 на овој член ја утврдува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на реално направените трошоци за извршените лабораториски анализи и тестови.

Средствата остварени од надоместокот од став 2 на овој член се приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 2

По членот 78 се додаваат три нови члена: 78-а, 78-б и 78-в кои гласат:

„Член 78-а

Вршењето на работите од својата надлежност, особено вршење на лабораториските анализи, ДФЛ ги заснова врз стандардните методи ISO, OIV, ISTA, CIPAC и EPPO протоколи за работа во соодветната област.

Член 78-б

Со ДФЛ раководи директор, кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За именување на директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

За директор на Државната фитосанитарна лабораторија може да биде именувано лице кое:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
- 4) има минимум пет години работно искуство;
 - поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ (TOEFL) - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво;
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
 - 5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Член 78-в

Средствата за финансирање на ДФЛ се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

ДФЛ може да остварува сопствени приходи, приходи од донации и од други извори утврдени со овој или друг закон.”

Член 3

Директорот на Државната фитосанитарна лабораторија именуван до денот на започнувањето на примена на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 4

Одредбите од член 2 од овој закон со кои се додава нов член 78-б ќе отпочнат да се применуваат од денот на отпочнувањето на примената на Законот за административните службеници, освен условот за познавање на странски јазик кој ќе отпочне да се применува две години од денот на влегувањето на сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËNDETIN E BIMËVE

Neni 1

Në Ligjin për shëndetin e bimëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2005; 81/2008; 20/2009; 57/10; 17/11; 148/11, 69/13 dhe 43/14) neni 18 ndryshohet si vijon:

“LABORATORI FITOSANITAR SHETËTOR”

Laboratori Fitosanitar Shtetëror (në tekstin e mëtejshëm LFSH) është organ i administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me status të byrosë.

LFSH-ja kryen teste të specializuara laboratorike mbi bimët, prodhimet bimore dhe mbi objekte dhe sende të tjera në laborator, me qëllim të diagnostifikimit dhe përkufizimit të organizmave të dëmshëm, mikotoksinë, ekzaminimit të cilësive fizike-kimike të prodhimeve fitofarmaceute, analizë të substancës aktive, sinergistë, antidotë, koformulantë, substanca themelore dhe aditivë që shfrytëzohen në industrinë ushqimore dhe në prodhim të ushqimit të kafshëve, rezidue nga pesticidet në prodhimet bujqësore primare dhe përpunimet e tyre, aminet biogjene dhe acidet organike, ushqimi dhe ushqimi për kafshët me origjinë bimore, prodhimet bujqësore primare dhe përpunimet e tyre me origjinë bimore në prodhime konvencionale dhe organike, analizë të materialit faror dhe bimor, analizë të OMG-së në bimë dhe prodhimet bimore dhe të tjera.

Për kryerjen e punëve nga paragrafi 2 i këtij neni për nevojat e ministrisë, organet në përbërje të ministrisë, organet vetëqeverisëse të administratës shtetërore, trupat certifikues dhe operatorët privatë në Republikën e Maqedonisë LFSH-ja arkëton kompensim.

Lartësinë e kompensimit nga paragrafi 3 i këtij neni e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në bazë të shpenzimeve reale të bëra për analizat dhe testet e realizuara laboratorike.

Mjetet e realizuara nga kompensimi i paragrafit 2 të këtij neni janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 2

Pas neni 78 shtohen tre nene të reja: 78a, 78b, dhe 78v si vijojnë:

„Neni 78-a

Kryerjen e punëve nga kompetenca e saj, kryerjen e veçantë të analizave laboratorike, LFSH-ja i themelon mbi metodat standarde ISO, OIV, ISTA, CIPAC dhe protokollet EPPO për punë nga sfera përkatëse.

Neni 78-b

Me LFSH-në udhëheq drejtori, që e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Për emërimin e drejtorit publikohet shpallje publike së paku në tre gazeta zyrtare që botohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë nga të cilët njëra nga gazetatat që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Drejtor i Laboratorit Fitosanitar Shtetëror mund të emërohet personi që:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e emërimit me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- 3) ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK-së ose ka të mbaruar shkallën VII/1 të arsimit;
- 4) ka minimum pesë vjet përvojë pune;
 - posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtare për njohuri aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
 - OEFEL (TOEFEL) - së paku 74 pikë,
 - IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
 - ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku nivelin B2 (B2);
 - FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të dhënë,
 - BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
 - APTIS (APTIS) - së paku nivelin B2 (B2) dhe
- 5) ka të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet.

Neni 78-v

Mjetet për financim të LFSH-së sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

LFSH-ja mund të realizojë të hyra personale, të hyra nga donacionet dhe nga burimet tjera të përcaktuara me këtë ose ligj tjetër.”

Neni 3

Drejtori i Laboratorit Fitosanitar Shtetëror i emëruar deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji vazhdon ta kryejë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin është i emëruar.

Neni 4

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji me të cilat shtohet neni i ri 78-b do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë, përveç kushtit për njohjen e gjuhës së huaj që do të fillojë të zbatohet dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4970.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2014 година.

Бр. 07-4025/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 1

Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” број 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 и 164/13) во членот 11 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По изјава за безбедност, работодавачот е должен да обезбеди мислење од синдикатот или преставникот на вработените таму каде што нема синдикат.”

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).

Член 2

Во членот 12 став (2) зборовите: „свој претставник” се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа”.

Член 3

Во членот 13 зборовите: „нивните претставници” се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа”.

Член 4

Во членот 26 став (1) зборовите: „нивните претставници” се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат, или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа”.

Член 5

Во членот 27 став (1) по зборот „вработените“ се става записка, а зборовите: „или на нивните претставници“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа.“

Во ставот (2) зборот „претставниците“ се заменува со зборовите „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа.“

Член 6

Во членот 30 став (1) алинеја 1 по зборот „работа“ се додаваат зборовите: „најмалку два пати годишно, а по потреба и повеќе пати во годината“.

Во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со записка.

Во алинејата 4 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- задолжително писмено да бидат известени од страна на работодавачот, веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа од настанот, за смртен случај, колективна несреќа и повреда при работа која предизвикува временна неспособност за работа во траење повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која преставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа.“

Член 7

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Член 30-а

Правата утврдени со членот 30 став (1) од овој закон, покрај претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, ги имаат и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат.“

Член 8

Во членот 36 став (1) по зборот „трудот“ се додаваат зборовите: „и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа“.

Член 9

По главата IV. се додава нова глава IV. – а и два нови члена 42-а и 42-б кои гласат:

„IV.- а ЗАШТИТА НА СТУДЕНТИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО РУДНИЦИ ВО РАМКИ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА

Член 42-а

(1) Право на безбедност и здравје при работа согласно одредбите од овој закон имаат студенти кога се наоѓаат на практична работа во рудниците во рамки на образовната програма.

(2) Работодавачот е должен пред започнување со практична работа во рудниците да ги запознае со мерките за здравје и безбедност при работа.

Член 42-б

(1) Извршувањето на практичната работа во рудниците може да започне само по претходно одобрение од одговорното лице кај работодавачот за завршена обука за практична работа на студентите. Пред секое започнување на практична работа студентите ќе потпишат изјава дека се запознаени со мерките за безбедност и здравје при работа.

(2) Работодавачот е должен на студентите да им обезбеди лична заштитна опрема и да ги обучи за користење на истата.

(3) За време на практичната работа работодавачот и организаторот на практичната работа назначуваат по едно одговорно лице кое ќе присуствува за време на изведувањето на практичната работа.

(4) Работодавачот во соработка со организаторот на практичната работа треба да изготват план за работните места кои се безбедни за извршување на практичната работа за студентите.“

Член 10

Во членот 56 став (1) алинеја 1 зборовите: „нивните претставници“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа“.

Во алинејата 6 зборовите: „нивните претставници“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат, или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа“.

Во алинејата 7 зборовите: „нивните претставници“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа“.

Член 11

Во членот 58 став (1) алинеја 13 сврзникот „и“ се заменува со записка.

Алинејата 14 се менува и гласи:

„- во рок од 48 часа не го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените и претставникот за секој смртен случај, колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат временна неспособност за работа повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа (член 36),“.

По алинејата 14 се додаваат три нови алинеи 15, 16 и 17, кои гласат:

„- не ги запознае студентите со мерките за безбедност и здравје при работа пред започнување со практичната работа во рудниците (член 42-а став (2));

- изведува практична работа без потпишана изјава од студентите дека се запознаени со мерките за безбедност и здравје при работа (член 42-б став (1)) и

- не обезбеди лична заштитна опрема за студентите и обука за користење на истата (член 42-б став (2)).“

Член 12

Се овластува Законодавно правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË PUNËS**

Neni 1

Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 dhe 164/13) në nenin 11 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Pas deklaratës së përgatitur për siguri, punëdhënësi është i detyruar të sigurojë mendim nga sindikata ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë.”

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (3), (4), (5) dhe (6).

Neni 2

Në nenin 12 paragrafi (2) fjalët: “përfaqësuesin e tyre” zëvendësohet me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Neni 3

Në nenin 13 fjalët: “përfaqësuesit e tyre” zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Neni 4

Në nenin 26 paragrafi (1) fjalët: “përfaqësuesit e tyre” zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative, ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Neni 5

Në nenin 27 paragrafin (1) pas fjalëve: “të punësuarit” vendoset presje, kurse fjalët: “ose të përfaqësuesve të tyre” zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Në paragrafin (2) fjala “përfaqësuesit” zëvendësohet me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Neni 6

Në nenin 30 paragrafi (1) në alinenë 1 pas fjalës “punë” shtohet fjalët “së paku dy herë në vit, kurse sipas nevojës dhe më shumë herë në vit”.

Në alinenë 3 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet aline e re 5, si vijon:

“ – detyrimisht me shkrim të njoftohen nga punëdhënësi, menjëherë, kurse më së voni në afat prej 48 orësh nga ngjarja, për rast vdekje, fatkeqësi kolektive dhe lëndim gjatë punës e cila paraqet paaftësi të përkohshme për punë në kohëzgjatje më shumë se tri ditë pune, si dhe për çdo dukuri e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë dhe e rrezikon sigurinë e të punësuarve gjatë punës.”

Neni 7

Pas nenit 30 shtohet paragraf i ri 30-a, si vijon:

“Neni 30-a

Të drejtat e përcaktuara me nenin 30 paragrafin (1) të këtij ligji, përveç përfaqësuesit të të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës, i kanë dhe kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë.”

Neni 8

Në nenin 36 paragrafi (1) pas fjalës “puna” shtohen fjalët: “dhe kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Neni 9

Pas kapitullit IV. shtohet kapitull i ri IV. - a dhe dy nene të reja 42-a dhe 42-b si vijojnë:

**“IV. -a MBROJTJA E STUDENTËVE GJATË PUNËS
PRAKTIKE NË MINIERA NË KORNIZA TË
PROGRAMIT ARSIMOR**

Neni 42-a

(1) Të drejtë për siguri dhe shëndet gjatë punës në pajtim me dispozitat e këtij ligji kanë studentë të cilët gjenden në punë praktike në miniera në korniza të programit arsimor.

(2) Punëdhënësi është i detyruar para fillimit të punës praktike në miniera t’i njoftojë me masat për shëndet dhe siguri gjatë punës.

Neni 42-b

(1) Realizimi i punës praktike në miniera mund të fillojë vetëm me leje paraprake nga personi përgjegjës te punëdhënësi për trajnim të kryer për punë praktike të studentëve. Para secilit fillim të punës praktike studentët do të nënshkruajnë deklarate se janë të njoftuar me masat për siguri dhe shëndet gjatë punës.

(2) Punëdhënësi është i detyruar studentëve tu sigurojë pajisje personale mbrojtëse dhe t’i trajnojë për shfrytëzimin e saj.

(3) Gjatë kohës së punës praktike punëdhënësi dhe organizatori i punës praktike shënon nga një person përgjegjës i cili do të marr pjesë gjatë kohës së realizimit të punës praktike.

(4) Punëdhënësi në bashkëpunim me organizatorin e punës praktike duhet të përgatisin plan për vendet e punës që janë siguruar për realizimin e punës praktike për studentët.”

Neni 10

Në nenin 56 paragrafi (1) alineja 1 fjalët: “përfaqësuesit e tyre” zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës”.

Në alinenë 6 fjalët: "përfaqësuesit e tyre" zëvendësohen me fjalët: "kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative, ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës".

Në alinenë 7 fjalët: "përfaqësuesit e tyre" zëvendësohen me fjalët: "kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës".

Neni 11

Në nenin 58 paragrafi (1) alineja 13 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Alineja 14 ndryshohet si vijon:

" - në afat prej 48 orësh nuk e njofton organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga inspektimi i punës dhe kryetarin e organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesin sindikal të sindikatës reprezentative ose përfaqësuesin e të punësuarve dhe përfaqësuesin për çdo rast vdekje, fatkeqësi kolektive dhe lëndim gjatë punës që paraqet paaftësi të përkohshme për punë në kohëzgjatje më shumë se tri ditë pune, si dhe për çdo dukuri e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë dhe e rrezikon sigurinë e të punësuarve gjatë punës (neni 36)."

Pas alinesë 14 shtohen tri aline të reja 15, 16 dhe 17, si vijojnë:

" - nuk i njofton studentët me masat për siguri dhe shëndet gjatë punës para fillimit me punën praktike në miniera (neni 42-a paragrafi (2));

- realizon punë praktike pa deklarata të nënshkruar nga studentët se janë të njoftuar me masat për siguri dhe shëndet gjatë punës (neni 42 - b paragrafi (1)) dhe

- nuk siguron pajisje personale mbrojtëse për studentët dhe trajnim për shfrytëzim e saj (neni 42 - b paragrafi (2))."

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4971.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2014 година.

Бр. 07-4026/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО

Член 1

Во Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 81/2007 и 55/13) во членот 5 став (4) зборовите: „општините Врпчиште, Боговиње“ се заменуваат со зборовите: „општината Врпчиште“, зборовите: „општината Липково“ се заменуваат со зборовите: „општините Липково и Старо Нагоричане“, по зборот „Јегуновце“ сврзникот „и“ се брише, се става запирка, по зборот „Тearце“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Боговиње и Желино“, а зборовите: „Кичево за општините Вранешница, Другово, Зајас и Осломеј“ се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Л И Г Ј

ПЕР НДРШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР ЗЖАРФИКЈЕ

Neni 1

Në Ligjin për zjarrfikje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 81/2007 dhe 55/13) në nenin 5 paragrafi (4) fjalët: "komunat Vrapçishtë, Bogovinë" zëvendësohen me fjalët: "komuna e Vrapçishtës", fjalët: "komuna e Likovës" zëvendësohen me fjalët: "komunat Likovë dhe Nagoriç i Vjetër", pas fjalës "Jegunovc" lidhëza "dhe" shlyhet, vihet presje, pas fjalës "Tearcë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "Bogovinë dhe Zhelinë", ndërsa fjalët: "Kërçovë për komunat Vraneshiticë, Drugovë, Zajas dhe Oslomej" shlyhen.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4972.

Vrz основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ОХР3106 КО КРАНИ ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ОХР3106 КО Крани, општина Ресен.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел од КП бр.1890	Крани	Илинец	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				38м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7510/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4973.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СЕРВИСИ КО БАРДОВЦИ ОПШТИНА
КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси КО Бардовци, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5921м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
673/1	Бардовци	Зад чешмарски	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7511/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4974.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТА-
ЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛИТАС
КД” СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.НИВИЧИНО”
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална сировина – метални минерални сировини на локалитетот “с.Нивичино” општина Василево бр. 24-4035/1 од 1.7.2013 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД” Скопје на локалитетот „с.Нивичино” општина Василево бр. 41-882/1 од 14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7637/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4975.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВОЛКОВО СО РАЗРАБОТКА
НА БЛОК 3 КО ВОЛКОВО ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план за село Волково со разработка на блок 3 КО Волково, општина Горче Петров.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1096797м², и ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
989/5	Волково	Null	нива	3
3747/2	Волково	Ул.49	лозје	3
990/5	Волково	Null	лозје	2
3922/2	Волково	Уши	лозје	5
1972/2	Волково	Камењарник	лозје	5
3512/6	Волково	Ул.100	лозје	3
3984/4	Волково	Ул.51	лозје	3
3454/2	Волково	Ул.28	нива	3
1010/5	Волково	Null	нива	2
990/4	Волково	Null	лозје	2
3978/2	Волково	Кремењарник	лозје	4
989/4	Волково	Null	нива	3
3921/3	Волково	Null	нива	6
3986/2	Волково	Ул.51	лозје	3
3869/2	Волково	Уши	лозје	5
3688/2	Волково	Камењарник	лозје	3
700/2	Волково	Ул.102	нива	1
1010/6	Волково	Null	нива	2
746/2	Волково	Горно поле	нива	1
1008/2	Волково	Пржина	нива	2
3984/2	Волково	Ул.51	лозје	3
230/0	Волково	Кремењарник	пасиште	4
137/0	Волково	Ул.37	пасиште	4
3988/2	Волково	Ул.51	нива	5
4092/0	Волково	Ул.51	нива	5
1007/2	Волково	Пржина	нива	2
3984/3	Волково	Ул.51	лозје	3
4294/0	Волково	Ул.10	нива	3
3512/5	Волково	Ул.100	лозје	3
4197/3	Волково	Ул.6	нива	3
3684/0	Волково	Камењарник	лозје	3
3674/0	Волково	Камењарник	лозје	3
990/3	Волково	Null	лозје	2
1302/2	Волково	Ул.95	нива	1
150/1	Волково	Гробишта	лозје	6
1011/2	Волково	Пржина	нива	2
3683/0	Волково	Камењарник	нива	4
3899/1	Волково	Уши	лозје	5
265/2	Волково	Ул.103	пасиште	3

3778/3	Волково	Уши	лозје	3
4063/0	Волково	Null	нива	4
3680/0	Волково	Камењарник	овоштарник	4
227/0	Волково	Камењарник	пасиште	4
222/0	Волково	Камењарник	лозје	5
3752/1	Волково	Ул.49	нива	4
4053/0	Волково	Null	лозје	4
4335/2	Волково	Ул.66	овоштарник	3
3971/0	Волково	Ул.52	лозје	4
4170/0	Волково	Null	нива	4
3512/7	Волково	Ул.100	лозје	3
3392/0	Волково	Ул.42	нива	3
196/2	Волково	Гробишта	нива	6
4040/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3969/0	Волково	Null	лозје	4
1061/2	Волково	Ул.60	нива	2
3937/4	Волково	Null	нива	5
3512/3	Волково	Ул.100	лозје	3
3688/1	Волково	Камењарник	лозје	3
3889/0	Волково	Уши	овоштарник	1
дел 3396/0	Волково	Ул.44	овоштарник	2
3782/0	Волково	Ул.52	лозје	4
1302/3	Волково	Ул.95	нива	1
232/2	Волково	Камењарник	нива	6
4335/1	Волково	Ул.66	овоштарник	3
695/0	Волково	Ул.102	нива	1
745/2	Волково	Горно поле	ливада	1
3752/2	Волково	Ул.49	нива	4
2365/1	Волково	Орлојчина	нива	4
2331/0	Волково	Орлајчина	нива	5
4110/1	Волково	Ул.51	овоштарник	4
4090/2	Волково	Null	овоштарник	4
4036/3	Волково	Null	нива	5
4036/2	Волково	Null	нива	5
3454/1	Волково	Ул.28	нива	3
2158/1	Волково	Орлојчина	пасиште	4
2158/2	Волково	Орлојчина	пасиште	4
3512/4	Волково	Ул.100	лозје	3
3997/0	Волково	Ул.51	нива	5
3960/1	Волково	Null	лозје	4
3508/2	Волково	Ул.100	лозје	3
3963/0	Волково	Ул.52	лозје	4
140/0	Волково	Ул.37	пасиште	4
2338/0	Волково	Орлајчина	нива	1
3965/0	Волково	Ул.52	нива	5
634/0	Волково	Null	нива	2
дел 3735/4	Волково	Null	лозје	4
3870/0	Волково	Ул.51	лозје	5
2151/0	Волково	Орлојчина	овоштарник	5
1354/0	Волково	Ул.101	овоштарник	2
3686/0	Волково	Камењарник	лозје	3
3442/0	Волково	Ул.30	нива	3
3877/3	Волково	Ул.51	овоштарник	4
4237/0	Волково	Ул.10	нива	3
50/2	Волково	Горно поле	градина	3

635/0	Волково	Ул.102	нива	2
3871/0	Волково	Ул.51	лозје	5
3368/0	Волково	Ул.54	нива	3
3714/2	Волково	Камењарник	лозје	3
3875/2	Волково	Ул.51	лозје	5
265/1	Волково	Ул.103	пасиште	3
4230/0	Волково	Ул.10	нива	3
3868/2	Волково	Уши	лозје	5
51/2	Волково	Горно поле	градина	3
3879/0	Волково	Ул.51	лозје	6
194/1	Волково	Гробишта	нива	6
990/2	Волково	Null	лозје	2
4054/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3877/2	Волково	Ул.51	овоштарник	4
4231/0	Волково	Ул.10	нива	3
991/2	Волково	Ул.24	овоштарник	3
4252/0	Волково	Ул.10	градина	2
3868/3	Волково	Уши	лозје	5
3720/0	Волково	Камењарник	лозје	3
2139/2	Волково	Ул.31	лозје	4
4057/2	Волково	Ул.51	лозје	4
3886/2	Волково	Уши	нива	3
4180/0	Волково	Ул.2	нива	3
дел 3681/0	Волково	Камењарник	овоштарник	4
3967/0	Волково	Null	лозје	4
4374/0	Волково	Ул.42	нива	3
4126/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3862/0	Волково	Ул.51	лозје	6
4057/3	Волково	Ул.51	лозје	4
3662/2	Волково	Камењарник	лозје	3
1972/3	Волково	Камењарник	лозје	5
3696/0	Волково	Камењарник	нива	4
4057/4	Волково	Ул.51	лозје	4
3364/0	Волково	Ул.42	нива	3
4218/0	Волково	Ул.12	нива	3
3504/2	Волково	Ул.100	нива	3
4076/0	Волково	Null	нива	5
3748/3	Волково	Камењарник	лозје	3
1061/1	Волково	Ул.60	нива	2
3918/0	Волково	Уши	лозје	4
4043/0	Волково	Ул.51	лозје	4
687/3	Волково	Null	нива	2
3974/5	Волково	Null	лозје	4
3662/1	Волково	Камењарник	лозје	3
3073/0	Волково	Ул.42	нива	3
3809/2	Волково	Уши	лозје	4
3693/0	Волково	Камењарник	лозје	3
4205/0	Волково	Ул.12	нива	3
3941/0	Волково	Null	овоштарник	5
3712/0	Волково	Камењарник	лозје	3
дел 3910/0	Волково	Уши	лозје	5
3083/4	Волково	Ул.54	нива	2
1301/4	Волково	Null	нива	1
141/0	Волково	Кудулески камен	лозје	6
1372/0	Волково	Ул.93	нива	1

дел 3840/0	Волково	Ул.52	лозје	4
дел 4184/0	Волково	Null	градина	2
1679/0	Волково	Null	нива	2
3701/0	Волково	Капењарник	овоштарник	4
64	Волково	Горно поле	лозје	3
1682/0	Волково	Ул.101	нива	2
3949/0	Волково	Null	лозје	4
3794/0	Волково	Ул.52	лозје	4
63/0	Волково	Горно поле	лозје	3
3939/2	Волково	Null	нива	5
4197/1	Волково	Ул.6	нива	3
1373/0	Волково	Ул.93	нива	1
4197/2	Волково	Ул.6	нива	3
3699/0	Волково	Капењарник	лозје	3
4066/0	Волково	Null	нива	5
2365/2	Волково	Орлојчина	нива	4
3950/0	Волково	Null	лозје	4
2318/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
3867/2	Волково	Ул.52	лозје	5
3835/1	Волково	Ул.52	лозје	4
3677/0	Волково	Капењарник	лозје	3
3700/0	Волково	Капењарник	лозје	3
3802/0	Волково	Уши	лозје	4
989/3	Волково	Null	нива	3
3841/3	Волково	Ул.52	лозје	4
4185/0	Волково	Null	нива	3
3679/0	Волково	Капењарник	овоштарник	4
1371/0	Волково	Ул.93	нива	1
1972/1	Волково	Капењарник	лозје	5
2319/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
4376/0	Волково	Ул.42	нива	3
228/0	Волково	Капењарник	лозје	5
194/2	Волково	Гробишта	нива	6
4045/0	Волково	Ул.51	овоштарник	5
3708/0	Волково	Капењарник	лозје	3
4130/0	Волково	Ул.51	нива	5
3349/1	Волково	Ул.54	градина	2
62/0	Волково	Горно поле	овоштарник	4
3698/0	Волково	Капењарник	лозје	3
1678/0	Волково	Ул.101	нива	2
дел 4033/0	Волково	Null	лозје	4
дел 2141/0	Волково	Волково ул.31	овоштарник	5
3790/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3886/1	Волково	Уши	овоштарник	4
3891/0	Волково	Уши	овоштарник	4
4398/0	Волково	Ул.54	нива	3
3834/4	Волково	Ул.52	нива	5
4106/0	Волково	Null	овоштарник	5
дел 3959/0	Волково	Null	лозје	4
3864/1	Волково	Null	градина	5
4015/1	Волково	Капењарник	лозје	5
4015/2	Волково	Капењарник	лозје	5
3750/0	Волково	Ул.49	нива	4
1369/0	Волково	Ул.93	нива	1
4319/2	Волково	Null	нива	3

633/0	Волково	Село	нива	2
4003/0	Волково	Ул.51	лозје	5
4095/0	Волково	Null	нива	5
1970/2	Волково	Капењарник	нива	7
3753/0	Волково	Ул.52	нива	4
3890/0	Волково	Уши	овоштарник	4
2358/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
1352/0	Волково	Ул.101	овоштарник	2
4112/1	Волково	Ул.51	овоштарник	4
4112/2	Волково	Ул.51	овоштарник	4
238/0	Волково	Капењарник	овоштарник	5
3507/0	Волково	Ул.100	нива	5
50/1	Волково	Горно поле	градина	3
4358/0	Волково	Ул.46	овоштарник	3
3979/2	Волково	Крепењарник	овоштарник	5
3834/1	Волково	Ул.52	лозје	4
3877/1	Волково	Ул.51	лозје	4
3792/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3914/0	Волково	Уши	лозје	4
1030/2	Волково	Null	нива	2
2152/2	Волково	Орлојчина	нива	5
3974/4	Волково	Null	лозје	4
1030/1	Волково	Null	нива	2
3893/0	Волково	Уши	овоштарник	4
3731/0	Волково	Ул.49	лозје	4
3974/3	Волково	Null	лозје	4
1487/0	Волково	Ул.60	нива	2
233/1	Волково	Капењарник	пасиште	4
233/2	Волково	Капењарник	пасиште	4
4171/0	Волково	Null	нива	4
дел 242/0	Волково	Капењарник	овоштарник	5
235/1	Волково	Капењарник	пасиште	4
235/2	Волково	Капењарник	пасиште	4
1997/0	Волково	Капењарник	лозје	5
2323/0	Волково	Null	лозје	4
1010/3	Волково	Null	нива	2
1010/2	Волково	Null	нива	2
4005/0	Волково	Ул.51	лозје	5
4000/0	Волково	Ул.51	лозје	5
3834/2	Волково	Ул.52	нива	5
51/1	Волково	Горно поле	градина	4
3841/4	Волково	Ул.52	лозје	4
3912/0	Волково	Уши	овоштарник	5
4142/0	Волково	Капењарник	нива	5
2363/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
4002/0	Волково	Волково ул.51	нива	6
4255/0	Волково	Ул.14	овоштарник	2
3390/0	Волково	Ул.42	нива	3
3795/0	Волково	Null	лозје	4
3838/0	Волково	Ул.52	нива	5
дел 4276/0	Волково	Ул.12	овоштарник	2
4284/0	Волково	Ул.16	градина	2
4105/1	Волково	Null	нива	5
4105/2	Волково	Null	нива	5
3846/0	Волково	Ул.52	нива	5

3929/0	Волково	Уши	лозје	5
990/1	Волково	Ул.24	лозје	2
151/0	Волково	Гробишта	лозје	6
3966/0	Волково	Null	овоштарник	5
3848/0	Волково	Ул.52	лозје	4
1733/0	Волково	Ул.33	пасиште	4
3327/0	Волково	Ул.46	овоштарник	2
1158/2	Волково	Црквиште	нива	4
дел 2357/0	Волково	Орлојчина	нива	4
3347/0	Волково	Ул.54	нива	2
3797/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3490/0	Волково	Null	овоштарник	3
3761/0	Волково	Ул.3	лозје	3
2330/1	Волково	Ул.31	лозје	4
2330/2	Волково	Орлајчина	лозје	4
3490/0	Волково	Ул.100	овоштарник	3
3911/0	Волково	Уши	овоштарник	5
4259/0	Волково	Ул.10	нива	3
4051/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3395/0	Волково	Ул.44	нива	2
1158/1	Волково	Црквиште	нива	4
3788/0	Волково	Ул.52	нива	5
234/0	Волково	Камењарник	овоштарник	6
3921/1	Волково	Уши	нива	6
3921/2	Волково	Уши	нива	6
3921/3	Волково	Уши	нива	6
3961/0	Волково	Уши	лозје	4
1032/1	Волково	Null	нива	2
3854/0	Волково	Ул.52	лозје	5
3864/5	Волково	Ул.52	овоштарник	6
4113/0	Волково	Ул.51	нива	5
3307/0	Волково	Ул.100	овоштарник	3
239/0	Волково	Камењарник	нива	6
3798/0	Волково	Ул.52	овоштарник	5
3809/1	Волково	Уши	лозје	4
дел 3331/0	Волково	Ул.46	овоштарник	2
1676/0	Волково	Ул.101	нива	2
3981/0	Волково	Ул.51	овоштарник	4
3917/0	Волково	Уши	лозје	4
3899/2	Волково	Уши	лозје	5
4114/0	Волково	Ул.51	нива	5
4010/0	Волково	Ул.51	лозје	5
244/0	Волково	Камењарник	пасиште	4
3999/0	Волково	Ул.51	лозје	5
2329/1	Волково	Орлајчина	лозје	4
4014/0	Волково	Камењарник	лозје	5
636/0	Волково	Ул.102	нива	2
3873/0	Волково	Ул.51	лозје	5
4034/0	Волково	Null	лозје	4
3661/2	Волково	Камењарник	нива	4
4057/1	Волково	Ул.51	лозје	4
3860/0	Волково	Ул.52	лозје	6
2340/2	Волково	Орлајчина	нива	4
3853/0	Волково	Ул.52	лозје	5
4035/0	Волково	Null	лозје	4

дел 3711/0	Волково	Капењарник	лозје	3
2346/0	Волково	Орлојчина	овоштарник	3
3982/0	Волково	Ул.51	лозје	3
1034/0	Волково	Ул.60	нива	2
4334/1	Волково	Null	нива	3
3828/0	Волково	Ул.52	нива	5
3763/0	Волково	Уши	лозје	3
629/0	Волково	Ул.102	нива	2
4167/0	Волково	Null	лозје	4
3496/0	Волково	Ул.100	овоштарник	3
1007/1	Волково	Null	нива	2
4061/0	Волково	Null	нива	5
3796/0	Волково	Null	овоштарник	5
3512/2	Волково	Ул.100	лозје	2
3998/0	Волково	Ул.51	лозје	5
3988/1	Волково	Ул.51	нива	5
1677/0	Волково	Ул.101	нива	2
2368/2	Волково	Орлојчина	нива	4
4009/0	Волково	Ул.51	лозје	5
1010/4	Волково	Null	нива	2
2376/0	Волково	Орлојчина	нива	5
4347/0	Волково	Ул.68	нива	3
дел 975/0	Волково	Црквисте	овоштарник	3
1681/0	Волково	Ул.101	нива	2
2146/0	Волково	Ул.31	нива	5
1675/1	Волково	Ул.101	нива	2
1675/2	Волково	Ул.101	нива	2
3709/0	Волково	Капењарник	лозје	3
226/0	Волково	Капењарник	лозје	5
4024/0	Волково	Null	лозје	5
4027/0	Волково	Null	лозје	5
3356/0	Волково	Ул.46	овоштарник	2
3314/0	Волково	Ул.46	нива	3
3764/0	Волково	Уши	лозје	3
1672/0	Волково	Ул.101	нива	2
дел 3694/0	Волково	Капењарник	лозје	3
267/0	Волково	Ул.103	пасиште	3
3921/2	Волково	Уши	нива	6
150/2	Волково	Гробишта	лозје	2
3866/0	Волково	Ул.52	лозје	5
1008/1	Волково	Null	нива	2
3710/0	Волково	Капењарник	лозје	3
3986/1	Волково	Ул.51	лозје	3
4157/0	Волково	Ул.100	лозје	5
3362/0	Волково	Ул.42	овоштарник	3
4212/0	Волково	Ул.10	нива	3
дел 691/0	Волково	Null	нива	2
3771/0	Волково	Null	лозје	3
2688/0	Волково	Ул.81	нива	3
4023/0	Волково	Null	лозје	5
3736/0	Волково	Ул.49	нива	5
3768/0	Волково	Null	лозје	3
692/0	Волково	Ул.102	нива	2
1988/0	Волково	Ул.93	лозје	6
3955/0	Волково	Ул.52	лозје	4

688/1	Волково	Null	нива	2
3899/3	Волково	Уши	лозје	5
2320/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
дел 3673/0	Волково	Камењарник	овоштарник	4
3937/3	Волково	Null	нива	5
дел 2356/0	Волково	Орлојчина	нива	4
3852/0	Волково	Ул.52	нива	6
3740/0	Волково	Ул.49	лозје	4
2343/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
3438/0	Волково	Ул.62	нива	3
4146/0	Волково	Камењарник	лозје	5
2329/3	Волково	Орлајчина	лозје	4
2329/2	Волково	Орлајчина	лозје	4
1023/2	Волково	Null	нива	2
4273/0	Волково	Ул.8	нива	3
3770/0	Волково	Null	лозје	3
2325/0	Волково	Орлојчина	ливада	4
2143/0	Волково	Ул.31	овоштарник	6
1057/0	Волково	Пржина	пасиште	1
3811/0	Волково	Уши	нива	4
3778/2	Волково	Уши	лозје	3
2721/0	Волково	Ул.81	ливада	2
3769/0	Волково	Null	лозје	3
3726/0	Волково	Камењарник	лозје	3
3896/0	Волково	Уши	нива	5
3989/0	Волково	Ул.51	нива	5
3892/0	Волково	Уши	овоштарник	4
4008/0	Волково	Ул.51	лозје	5
138/0	Волково	Ул. 37	овоштарник	6
3898/0	Волково	Уши	лозје	4
980/0	Волково	Црквиште	овоштарник	3
1973/1	Волково	Камењарник	лозје	5
1973/2	Волково	Камењарник	лозје	5
1973/3	Волково	Камењарник	лозје	5
2382/0	Волково	Орлојчина	лозје	2
3985/0	Волково	Ул.51	лозје	3
дел 3360/0	Волково	Ул.46	нива	2
1025/0	Волково	Ул.60	нива	2
1340/0	Волково	Ул.95	нива	1
981/1	Волково	Црквиште	нива	3
981/2	Волково	Црквиште	нива	3
981/3	Волково	Црквиште	нива	3
981/4	Волково	Црквиште	нива	3
981/5	Волково	Црквиште	нива	3
1976/0	Волково	Камењарник	лозје	5
дел 3975/0	Волково	Ул.52	лозје	4
1974/0	Волково	Камењарник	лозје	5
дел 3829/0	Волково	Ул.52	овоштарник	5
3827/0	Волково	Ул.52	лозје	4
2383/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
1735/0	Волково	Ул.33	лозје	5
дел 3800/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3687/0	Волково	Камењарник	лозје	3
2686/0	Волково	Ул.81	овоштарник	5
1670/0	Волково	Ул.101	нива	2

4298/0	Волково	Ул.10	нива	3
225/0	Волково	Камењарник	нива	6
1478/1	Волково	Ул.60	нива	2
дел 3849/0	Волково	Ул.52	овоштарник	5
1985/0	Волково	Камењарник	лозје	6
1023/1	Волково	Null	нива	2
дел 3358/0	Волково	Ул.46	овоштарник	2
247/0	Волково	Камењарник	нива	6
143/1	Волково	Куцулести камен	гасиште	4
дел 1143/0	Волково	Црквиште	овоштарник	2
65/0	Волково	Горно поле	нива	5
1971/2	Волково	Камењарник	лозје	5
1071/0	Волково	Ул.60	овоштарник	2
1019/0	Волково	Ул.60	нива	2
4017/2	Волково	Камењарник	лозје	4
4292/2	Волково	Null	градина	2
1302/1	Волково	Ул.95	нива	1
3312/0	Волково	Ул.1	нива	3
2345/1	Волково	Орлојчина	лозје	3
2366/0	Волково	Орлајчина	лозје	3
4140/0	Волково	Кремењарник	лозје	4
690/1	Волково	Null	овоштарник	2
дел 3922/1	Волково	Уши	лозје	5
1021/0	Волково	Ул.60	нива	2
3951/0	Волково	Null	овоштарник	5
2345/2	Волково	Орлојчина	лозје	3
1486/1	Волково	Ул.60	нива	2
1486/2	Волково	Ул.60	нива	2
3666/0	Волково	Камењарник	овоштарник	4
2685/0	Волково	Ул.81	овоштарник	5
4144/0	Волково	Камењарник	лозје	4
4143/0	Волково	Камењарник	лозје	4
4078/0	Волково	Ул.51	нива	5
2349/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
1478/2	Волково	Ул.60	нива	2
739/0	Волково	Ул.95	нива	1
741/0	Волково	Горно поле	овоштарник	2
2367/1	Волково	Орлајчина	лозје	3
2367/2	Волково	Орлајчина	лозје	3
3766/1	Волково	Уши	лозје	3
3766/2	Волково	Уши	лозје	3
3766/3	Волково	Уши	лозје	3
3766/4	Волково	Уши	лозје	3
2378/0	Волково	Орлојчина	нива	4
дел 2341/1	Волково	Орлајчина	лозје	3
2341/2	Волково	Орлајчина	лозје	3
3812/0	Волково	Уши	овоштарник	5
1073/0	Волково	Ул.60	овоштарник	2
66/0	Волково	Горно поле	овоштарник	4
2720/0	Волково	Ул.81	нива	3
2144/0	Волково	Ул.31	лозје	4
740/0	Волково	Горно поле	овоштарник	2
1074/0	Волково	Ул.60	овоштарник	2
3905/0	Волково	Уши	лозје	4
3978/1	Волково	Null	лозје	4

3366/1	Волково	Ул.42	нива	3
3366/2	Волково	Ул.42	нива	3
746/1	Волково	Горно поле	нива	1
3737/0	Волково	Ул.49	нива	4
746/3	Волково	Горно поле	нива	1
дел 3946/0	Волково	Null	лозје	4
2683/0	Волково	Ул.81	нива	3
245/0	Волково	Каменарник	лозје	5
3858/0	Волково	Ул.52	лозје	5
3863/0	Волково	Null	нива	7
дел 698/0	Волково	Ул.102	нива	1
дел 3738/0	Волково	Ул.49	нива	6
3883/0	Волково	Уши	лозје	4
744/0	Волково	Горно поле	нива	1
1017/0	Волково	Ул.60	овоштарник	2
4025/0	Волково	Null	нива	5
3806/0	Волково	Уши	лозје	3
1006/0	Волково	Црквиште	пасиште	1
2152/1	Волково	Орлојчина	нива	5
3952/0	Волково	Null	лозје	4
дел 3957/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3511/0	Волково	Ул.100	лозје	3
2324/1	Волково	Орлојчина	лозје	4
2147/0	Волково	Ул.31	лозје	4
2156/1	Волково	Орлојчина	лозје	5
2156/2	Волково	Орлојчина	лозје	5
1303/0	Волково	Ул.95	нива	1
2684/0	Волково	Ул.81	нива	3
дел 2327/0	Волково	Орлајчина	лозје	4
743/0	Волково	Горно поле	нива	1
3868/1	Волково	Уши	лозје	5
2386/0	Волково	Null	лозје	3
3991/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3925/0	Волково	Уши	лозје	6
3749/0	Волково	Ул.49	лозје	3
2337/0	Волково	Орлајчина	лозје	3
4138/0	Волково	Каменарник	нива	5
2385/0	Волково	Орлојчина	нива	4
2155/0	Волково	Орлојчина	нива	5
3882/0	Волково	Уши	овоштарник	4
3767/1	Волково	Уши	лозје	3
3767/2	Волково	Уши	лозје	3
3767/3	Волково	Уши	лозје	3
3767/4	Волково	Уши	лозје	3
742/0	Волково	Горно поле	нива	1
231/0	Волково	Кременарник	пасиште	4
1059/0	Волково	Ул.60	нива	2
3907/1	Волково	Уши	нива	6
3747/1	Волково	Ул.49	лозје	3
3953/0	Волково	Ул.52	лозје	4
1015/0	Волково	Ул.60	нива	2
дел 3909/0	Волково	Уши	лозје	5
2154/0	Волково	Орлојчина	овоштарник	5
4357/1	Волково	Ул.44	нива	3
4357/2	Волково	Ул.44	нива	3

4357/3	Волково	Ул.44	нива	3
4357/4	Волково	Ул.44	нива	3
2387/0	Волково	Кременјарник	овоштарник	4
689/0	Волково	Ул.102	нива	2
224/0	Волково	Камењарник	лозје	5
дел 3945/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3824/0	Волково	Ул.52	лозје	4
4145/0	Волково	Камењарник	лозје	4
2344/1	Волково	Орлојчина	нива	4
2384/0	Волково	Орлојчина	нива	4
3956/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3823/0	Волково	Ул.50	лозје	4
1674/2	Волково	Ул.101	нива	2
1674/3	Волково	Ул.101	нива	2
1981/1	Волково	Камењарник	овоштарник	6
1981/2	Волково	Камењарник	овоштарник	6
1981/3	Волково	Камењарник	овоштарник	6
1981/4	Волково	Камењарник	овоштарник	6
1981/5	Волково	Камењарник	овоштарник	6
1981/0	Волково	Камењарник	овоштарник	6
3745/0	Волково	Ул.49	лозје	3
3822/0	Волково	Ул.52	нива	5
4047/0	Волково	Ул.51	лозје	4
3906/0	Волково	Уши	лозје	5
дел 2718/0	Волково	Ул.81	овоштарник	2
3826/0	Волково	Ул.52	лозје	4
3805/0	Волково	Уши	нива	4
2315/0	Волково	Null	нива	5
3512/1	Волково	Ул.100	лозје	3
2717/0	Волково	Ул.81	нива	2
237/0	Волково	Камењарник	лозје	5
2361/0	Волково	Орлојчина	нива	4
659/0	Волково	Ул.102	нива	2
дел 3992/0	Волково	Ул.51	лозје	4
дел 3807/0	Волково	Уши	нива	4
3908/0	Волково	Уши	лозје	5
дел 241/0	Волково	Камењарник	овоштарник	5
246/0	Волково	Камењарник	нива	6
3494/0	Волково	Ул.100	нива	3
дел 3984/1	Волково	Ул.51	лозје	3
949/2	Волково	Пржина	нива	2
2328/0	Волково	Орлајчина	нива	5
630/0	Волково	Ул.102	нива	2
1304/0	Волково	Ул.95	нива	1
6292/0	Волково	Крива ливада	нива	2
3948/0	Волково	Ул.52	лозје	4
4048/0	Волково	Ул.51	лозје	4
1987/0	Волково	Камењарник	лозје	6
3773/0	Волково	Null	лозје	3
232/1	Волково	Камењарник	нива	6
61/1	Волково	Горно поле	нива	4
61/2	Волково	Горно поле	нива	4
61/3	Волково	Горно поле	нива	4
61/4	Волково	Горно поле	нива	4
61/5	Волково	Горно поле	нива	4

3983/0	Волково	Ул.51	лозје	3
660/0	Волково	Ул.102	овоштарник	2
2326/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
3667/0	Волково	Камењарник	лозје	3
дел 2353/0	Волково	Орлојчина	нива	4
3772/0	Волково	Null	лозје	3
3936/0	Волково	Уши	лозје	6
1633/0	Волково	Ул.100	нива	2
4172/0	Волково	Ул.100	нива	5
2360/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
631/0	Волково	Ул.102	нива	2
4141/0	Волково	Кремењарник	лозје	4
972/0	Волково	Пржина	пасиште	3
29/0	Волково	Горно поле	нива	2
1092/0	Волково	Ул.24	нива	3
142/2	Волково	Null	нива	5
1210/0	Волково	Ул.60	нива	2
2333/0	Волково	Орлајчина	лозје	4
2333/0	Волково	Орлајчина	лозје	4
1983/0	Волково	Камењарник	овоштарник	6
3725/0	Волково	Камењарник	нива	4
2352/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
3778/1	Волково	Уши	лозје	3
2374/0	Волково	Орлојчина	лозје	4
3856/0	Волково	Ул.52	лозје	5
3867/1	Волково	Ул.52	лозје	5
2388/0	Волково	Null	нива	5
1027/0	Волково	Ул.60	нива	2
213/0	Волково	Камењарник	лозје	6
дел 3869/1	Волково	Null	лозје	5
3739/0	Волково	Ул.49	нива	5
701/0	Волково	Ул.102	нива	1
3851/1	Волково	Ул.52	лозје	5
3851/2	Волково	Ул.52	лозје	5
2714/2	Волково	Null	нива	3
3923/0	Волково	Null	нива	6
дел 236/0	Волково	Камењарник	пасиште	4
1150/0	Волково	Црквиште	нива	1
3723/1	Волково	Камењарник	нива	4
3492/0	Волково	Ул.100	овоштарник	3
1341/0	Волково	Ул.95	ливада	1
3813/0	Волково	Уши	нива	5
2350/0	Волково	Орлојчина	ливада	3
1145/0	Волково	Црквиште	нива	1
дел 2141/0	Волково	Волково ул.31	лозје	5
2153/1	Волково	Орлојчина	лозје	4
3746/0	Волково	Ул.49	лозје	3
3803/0	Волково	Уши	овоштарник	4
3880/0	Волково	Ул.51	нива	6
3995/0	Волково	Ул.51	лозје	4
1093/0	Волково	Ул.24	нива	3
3907/2	Волково	Уши	нива	6
685/0	Волково	Ул.102	нива	2
280/0	Волково	Камењарник	нива	5
1157/0	Волково	Црквиште	нива	1

3506/0	Волково	Ул.100	лозје	4
3855/0	Волково	Ул.52	нива	6
2140/0	Волково	Ул.31	лозје	5
2377/0	Волково	Орлојчина	лозје	3
5/0	Волково	Горно поле	нива	2
2342/0	Волково	Орлојчина	нива	4
1964/0	Волково	Камењарник	лозје	6
2716/0	Волково	Ул.81	нива	3
2715/0	Волково	Null	нива	3
1086/0	Волково	Црквиште	нива	2
1967/0	Волково	Камењарник	нива	6
3777/0	Волково	Уши	лозје	3
139/2	Волково	Ул.37	нива	7
дел 136/0	Волково	Ул.37	овоштарник	6
4166/0	Волково	Null	лозје	4
3784/0	Волково	Ул.52	лозје	3
3722/0	Волково	Камењарник	лозје	3
4161/1	Волково	Ул.100	лозје	5
3724/0	Волково	Камењарник	лозје	2
1011/1	Волково	Пржина	нива	2
3947/0	Волково	Null	лозје	4
971/0	Волково	Пржина	пасиште	2
674/0	Волково	Ул.102	нива	2
3861/0	Волково	Ул.52	пасиште	5
747/0	Волково	Горно поле	нива	1
1085/0	Волково	Црквиште	нива	2
4164/1	Волково	Ул.100	лозје	4
951/0	Волково	Пржина	нива	2
2336/0	Волково	Орлајчина	лозје	4
2364/0	Волково	Орлојчина	нива	4
дел 3944/0	Волково	Null	лозје	4
2314/0	Волково	Орлојчина	лозје	5
дел 3765/0	Волково	Уши	лозје	3
637/0	Волково	Ул.102	нива	2
3488/0	Волково	Ул.100	нива	3
664/1	Волково	Ул.102	нива	2
дел 1368/0	Волково	Ул.93	нива	1
дел 3664/0	Волково	Камењарник	лозје	3
4011/0	Волково	Ул.51	лозје	5
2362/0	Волково	Орлајчина	нива	4
3661/0	Волково	Камењарник	нива	4
3661/1	Волково	Камењарник	нива	4
1089/0	Волково	Црквиште	нива	2
1028/2	Волково	Null	нива	2
700/1	Волково	Ул.102	нива	1
3742/0	Волково	Ул.49	лозје	4
дел 3504/1	Волково	Null	нива	3
3751/0	Волково	Ул.49	нива	4
3850/0	Волково	Ул.52	пасиште	3
989/1	Волково	Null	нива	3
1986/0	Волково	Камењарник	пасиште	5
949/1	Волково	Пржина	нива	2
4162/0	Волково	Ул.100	нива	7
3665/0	Волково	Камењарник	лозје	3
675/0	Волково	Горно поле	нива	2

дел 1632/0	Волково	Ул.100	нива	1
3741/0	Волково	Ул.49	лозје	4
2129/0	Волково	Камењарник	лозје	4
4017/1	Волково	Камењарник	лозје	4
4029/1	Волково	Ул.51	лозје	4
4029/2	Волково	Ул.51	лозје	4
4029/3	Волково	Ул.51	лозје	4
3744/5	Волково	Null	лозје	3
1966/0	Волково	Камењарник	пасиште	4
745/1	Волково	Горно поле	ливада	1
2139/1	Волково	Ул.31	лозје	4
662/0	Волково	Ул.102	нива	2
4087/0	Волково	Null	нива	5
950/0	Волково	Пржина	нива	2
1734/0	Волково	Ул.33	лозје	5
3074/0	Волково	Кисела јабука	овоштарник	2
1627/0	Волково	Ул.100	нива	2
702/0	Волково	Ул.102	нива	1
970/1	Волково	Пржина	нива	2
970/2	Волково	Пржина	нива	2
1971/1	Волково	Камењарник	лозје	5
243/0	Волково	Камењарник	нива	6
678/0	Волково	Волково	нива	2
1088/0	Волково	Црквиште	нива	2
1968/1	Волково	Камењарник	пасиште	5
1968/2	Волково	Камењарник	пасиште	5
1968/3	Волково	Камењарник	пасиште	5
1968/4	Волково	Камењарник	пасиште	5
1087/0	Волково	Црквиште	нива	2
4163/0	Волково	Ул.100	лозје	4
752/1	Волково	Горно поле	овоштарник	2
752/2	Волково	Горно поле	овоштарник	2
752/3	Волково	Горно поле	овоштарник	2
752/4	Волково	Горно поле	овоштарник	2
752/5	Волково	Горно поле	овоштарник	2
139/1	Волково	Ул.37	пасиште	4
973/0	Волково	Црквиште	пасиште	2
1199/1	Волково	Пржина	нива	2
1199/2	Волково	Пржина	нива	2
1199/3	Волково	Пржина	нива	2
дел 1377/0	Волково	Ул.81	нива	1
699/0	Волково	Null	нива	1
1984/0	Волково	Камењарник	лозје	6
193/0	Волково	Гробишта	пасиште	5
3743/0	Волково	Ул.49	нива	5
220/1	Волково	Камењарник	пасиште	4
3774/0	Волково	Уши	овоштарник	4
1993/0	Волково	Камењарник	пасиште	5
240/0	Волково	Камењарник	нива	6
704/0	Волково	Ул.102	нива	1
212/0	Волково	Камењарник	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			3544000м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 - 8078/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

4976.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	НАЗИВ	Инвентарен број	Сегашна вредност
1	MOBIL ALKATEL OT-228	130400	1.174
2	MOBIL ALKATEL OT-228	130401	1.174
3	MOBIL ALKATEL OT-228	130402	1.174
4	MOBIL ALKATEL OT-228	130403	1.174
5	MOBIL ALKATEL OT-228	130404	1.174
6	MOBIL ALKATEL OT-228	130405	1.174
7	MOBIL ALKATEL OT-228	130406	1.174
8	MOBIL ALKATEL OT-228	130407	1.174
9	MOBIL ALKATEL OT-228	130408	1.174
10	MOBIL ALKATEL OT-228	130409	1.174
11	MOBIL ALKATEL OT-228	130410	1.174
12	MOBIL ALKATEL OT-228	130411	1.174
13	MOBIL ALKATEL OT-228	130412	1.174
14	MOBIL ALKATEL OT-228	130413	1.174
15	MOBIL ALKATEL OT-228	130414	1.174
16	MOBIL ALKATEL OT-228	130415	1.174
17	MOBIL ALKATEL OT-228	130416	1.174
18	MOBIL ALKATEL OT-228	130417	1.174
19	MOBIL ALKATEL OT-228	130418	1.174
20	MOBIL ALKATEL OT-228	130419	1.174
21	MOBIL ALKATEL OT-228	130420	1.174
22	MOBIL ALKATEL OT-228	130421	1.174
23	MOBIL ALKATEL OT-228	130422	1.174
24	MOBIL ALKATEL OT-228	130423	1.174
25	MOBIL ALKATEL OT-228	130424	1.174
26	MOBIL ALKATEL OT-228	130425	1.174
27	MOBIL ALKATEL OT-228	130426	1.174

28	MOBIL ALKATEL OT-228	130427	1.174
29	MOBIL ALKATEL OT-228	130428	1.174
30	MOBIL ALKATEL OT-228	130429	1.174
31	MOBIL ALKATEL OT-228	130430	1.174
32	MOBIL ALKATEL OT-228	130431	1.174
33	MOBIL ALKATEL OT-228	130432	1.174
34	MOBIL ALKATEL OT-228	130433	1.174
35	MOBIL ALKATEL OT-228	130434	1.174
36	MOBIL ALKATEL OT-228	130435	1.174
37	MOBIL ALKATEL OT-228	130436	1.174
38	MOBIL ALKATEL OT-228	130437	1.174
39	MOBIL ALKATEL OT-228	130438	1.174
40	MOBIL ALKATEL OT-228	130439	1.174
41	MOBIL ALKATEL OT-228	130440	1.174
42	MOBIL ALKATEL OT-228	130441	1.174
43	MOBIL ALKATEL OT-228	130442	1.174
44	MOBIL ALKATEL OT-228	130443	1.174
45	MOBIL ALKATEL OT-228	130444	1.174
46	MOBIL ALKATEL OT-228	130445	1.174
47	MOBIL ALKATEL OT-228	130446	1.174
48	MOBIL ALKATEL OT-228	130447	1.174
49	MOBIL ALKATEL OT-228	130448	1.174
50	MOBIL ALKATEL OT-228	130449	1.174
51	MOBIL ALKATEL OT-228	130450	1.174
52	MOBIL ALKATEL OT-228	130451	1.174
53	MOBIL ALKATEL OT-228	130452	1.174
54	MOBIL ALKATEL OT-228	130453	1.174
55	MOBIL ALKATEL OT-228	130454	1.174
56	MOBIL ALKATEL OT-228	130455	1.174
57	MOBIL ALKATEL OT-228	130456	1.174
58	MOBIL ALKATEL OT-228	130457	1.174
59	MOBIL ALKATEL OT-228	130458	1.174
60	MOBIL ALKATEL OT-228	130459	1.174
61	MOBIL ALKATEL OT-228	130460	1.174
62	MOBIL ALKATEL OT-228	130461	1.174
63	MOBIL ALKATEL OT-228	130462	1.174
64	MOBIL ALKATEL OT-228	130463	1.174
65	MOBIL ALKATEL OT-228	130464	1.174
66	MOBIL ALKATEL OT-228	130465	1.174
67	MOBIL ALKATEL OT-228	130466	1.174

68	MOBIL ALKATEL OT-228	130467	1.174
69	MOBIL ALKATEL OT-228	130468	1.174
70	MOBIL ALKATEL OT-228	130469	1.174
71	MOBIL ALKATEL OT-228	130470	1.174
72	MOBIL ALKATEL OT-228	130471	1.174
73	MOBIL ALKATEL OT-228	130472	1.174
74	MOBIL ALKATEL OT-228	130473	1.174
75	MOBIL ALKATEL OT-228	130474	1.174
76	MOBIL ALKATEL OT-228	130475	1.174
77	MOBIL ALKATEL OT-228	130476	1.174
78	MOBIL ALKATEL OT-228	130477	1.174
79	MOBIL ALKATEL OT-228	130478	1.174
80	MOBIL ALKATEL OT-228	130479	1.174
81	MOBIL NOKIA 100	130105	1.998
82	MOBIL NOKIA 100	130106	1.998
83	MOBIL NOKIA 100	130107	1.998
84	MOBIL NOKIA 100	130108	1.998
85	MOBIL NOKIA 100	130109	1.998
86	MOBIL NOKIA 100	130110	1.998
87	MOBIL NOKIA 100	130111	1.998
88	MOBIL NOKIA 100	130112	1.998
89	MOBIL NOKIA 100	130113	1.998
90	MOBIL NOKIA 100	130114	1.998
91	MOBIL NOKIA 100	130115	1.998
92	MOBIL NOKIA 100	130116	1.998
93	MOBIL NOKIA 100	130117	1.998
94	MOBIL NOKIA 100	130118	1.998
95	MOBIL NOKIA 100	130119	1.998
96	MOBIL NOKIA 100	130120	1.998
97	MOBIL NOKIA 100	130121	1.998
98	MOBIL NOKIA 100	130122	1.998
99	MOBIL NOKIA 100	130123	1.998
100	MOBIL NOKIA 100	130124	1.998
101	MOBIL NOKIA 100	130125	1.998
102	MOBIL NOKIA 100	130126	1.998
103	MOBIL NOKIA 100	130127	1.998
104	MOBIL NOKIA 100	130128	1.998
105	MOBIL NOKIA 100	130129	1.998
106	MOBIL NOKIA 100	130130	1.998
107	MOBIL NOKIA 100	130131	1.998

108	MOBIL NOKIA 100	130132	1.998
109	MOBIL NOKIA 100	130133	1.998
110	MOBIL NOKIA 100	130134	1.998
111	MOBIL NOKIA 100	130135	1.998
112	MOBIL NOKIA 100	130136	1.998
113	MOBIL NOKIA 100	130137	1.998
114	MOBIL NOKIA 100	130138	1.998
115	MOBIL NOKIA 100	130139	1.998
116	MOBIL NOKIA 100	130140	1.998
117	MOBIL NOKIA 100	130141	1.998
118	MOBIL NOKIA 100	130142	1.998
119	MOBIL NOKIA 100	130143	1.998
120	MOBIL NOKIA 100	130144	1.998
121	MOBIL NOKIA 100	130145	1.998
122	MOBIL NOKIA 100	130146	1.998
123	MOBIL NOKIA 100	130147	1.998
124	MOBIL NOKIA 100	130148	1.998
125	MOBIL NOKIA 100	130149	1.998
126	MOBIL NOKIA 100	130150	1.998
127	MOBIL NOKIA 100	130151	1.998
128	MOBIL NOKIA 100	130152	1.998
129	MOBIL NOKIA 100	130153	1.998
130	MOBIL NOKIA 100	130154	1.998
131	MOBIL NOKIA 100	130155	1.998
132	MOBIL NOKIA 100	130156	1.998
133	MOBIL NOKIA 100	130157	1.998
134	MOBIL NOKIA 100	130158	1.998
135	MOBIL NOKIA 100	130159	1.998
136	MOBIL NOKIA 100	130160	1.998
137	MOBIL NOKIA 100	130161	1.998
138	MOBIL NOKIA 100	130162	1.998
139	MOBIL NOKIA 100	130163	1.998
140	MOBIL NOKIA 100	130164	1.998
141	MOBIL NOKIA 100	130165	1.998
142	MOBIL NOKIA 100	130166	1.998
143	MOBIL NOKIA 100	130167	1.998
144	MOBIL NOKIA 100	130168	1.998
145	MOBIL NOKIA 100	130169	1.998
146	MOBIL NOKIA 100	130170	1.998
147	MOBIL NOKIA 100	130171	1.998

148	MOBIL NOKIA 100	130172	1.998
149	MOBIL NOKIA 100	130173	1.998
150	MOBIL NOKIA 100	130174	1.998
151	MOBIL NOKIA 100	130175	1.998
152	MOBIL NOKIA 100	130176	1.998
153	MOBIL NOKIA 100	130177	1.998
154	MOBIL NOKIA 100	130178	1.998
155	MOBIL NOKIA 100	130179	1.998
156	MOBIL NOKIA 100	130180	1.998
157	MOBIL NOKIA 100	130181	1.998
158	MOBIL NOKIA 100	130182	1.998
159	MOBIL NOKIA 100	130183	1.998
160	MOBIL NOKIA 100	130184	1.998
161	MOBIL NOKIA 100	130185	1.998
162	MOBIL NOKIA 100	130186	1.998
163	MOBIL NOKIA 100	130187	1.998
164	MOBIL NOKIA 100	130188	1.998
165	MOBIL NOKIA 100	130189	1.998
166	MOBIL NOKIA 100	130190	1.998
167	MOBIL NOKIA 100	130191	1.998
168	MOBIL NOKIA 100	130192	1.998
169	MOBIL NOKIA 100	130193	1.998
170	MOBIL NOKIA 100	130194	1.998
171	MOBIL NOKIA 100	130195	1.998
172	MOBIL NOKIA 100	130196	1.998
173	MOBIL NOKIA 100	130197	1.998
174	MOBIL NOKIA 100	130198	1.998
175	MOBIL NOKIA 100	130199	1.998
176	MOBIL NOKIA 100	130200	1.998
177	MOBIL NOKIA 100	130201	1.998
178	MOBIL NOKIA 100	130202	1.998
179	MOBIL NOKIA 100	130203	1.998
180	MOBIL NOKIA 100	130204	1.998
181	MOBIL NOKIA 100	130205	1.998
182	MOBIL NOKIA 100	130206	1.998
183	MOBIL NOKIA 100	130207	1.998
184	MOBIL NOKIA 100	130208	1.998
185	MOBIL NOKIA 100	130209	1.998
186	MOBIL NOKIA 100	130210	1.998
187	MOBIL NOKIA 100	130211	1.998

188	MOBIL NOKIA 100	130212	1.998
189	MOBIL NOKIA 100	130213	1.998
190	MOBIL NOKIA 100	130214	1.998
191	MOBIL NOKIA 100	130215	1.998
192	MOBIL NOKIA 100	130216	1.998
193	MOBIL NOKIA 100	130217	1.998
194	MOBIL NOKIA 100	130218	1.998
195	MOBIL NOKIA 100	130219	1.998
196	MOBIL NOKIA 100	130220	1.998
197	MOBIL NOKIA 100	130221	1.998
198	MOBIL NOKIA 100	130222	1.998
199	MOBIL NOKIA 100	130223	1.998
200	MOBIL NOKIA 100	130224	1.998
201	MOBIL NOKIA 100	130225	1.998
202	MOBIL NOKIA 100	130226	1.998
203	MOBIL NOKIA 100	130227	1.998
204	MOBIL NOKIA 100	130228	1.998
205	MOBIL NOKIA 100	130229	1.998
206	MOBIL NOKIA 100	130230	1.998
207	MOBIL NOKIA 100	130231	1.998
208	MOBIL NOKIA 100	130232	1.998
209	MOBIL NOKIA 100	130233	1.998
210	MOBIL NOKIA 100	130234	1.998
211	MOBIL NOKIA 100	130235	1.998
212	MOBIL NOKIA 100	130236	1.998
213	MOBIL NOKIA 100	130237	1.998
214	MOBIL NOKIA 100	130238	1.998
215	MOBIL NOKIA 100	130239	1.998
216	MOBIL NOKIA 100	130240	1.998
217	MOBIL NOKIA 100	130241	1.998
218	MOBIL NOKIA 100	130242	1.998
219	MOBIL NOKIA 100	130243	1.998
220	MOBIL NOKIA 100	130244	1.998
221	MOBIL NOKIA 100	130245	1.998
222	MOBIL NOKIA 100	130246	1.998
223	MOBIL NOKIA 100	130247	1.998
224	MOBIL NOKIA 100	130248	1.998
225	MOBIL NOKIA 100	130249	1.998
226	MOBIL NOKIA 100	130250	1.998
227	MOBIL NOKIA 100	130251	1.998

228	MOBIL NOKIA 100	130252	1.998
229	MOBIL NOKIA 100	130253	1.998
230	MOBIL NOKIA 100	130254	1.998
231	MOBIL NOKIA 100	130255	1.998
232	MOBIL NOKIA 100	130256	1.998
233	MOBIL NOKIA 100	130257	1.998
234	MOBIL NOKIA 100	130258	1.998
235	MOBIL NOKIA 100	130259	1.998
236	MOBIL NOKIA 100	130260	1.998
237	MOBIL NOKIA 100	130261	1.998
238	MOBIL NOKIA 100	130262	1.998
239	MOBIL NOKIA 100	130263	1.998
240	MOBIL NOKIA 100	130264	1.998
241	MOBIL NOKIA 100	130265	1.998
242	MOBIL NOKIA 100	130266	1.998
243	MOBIL NOKIA 100	130267	1.998
244	MOBIL NOKIA 100	130268	1.998
245	MOBIL NOKIA 100	130269	1.998
246	MOBIL NOKIA 100	130270	1.998
247	MOBIL NOKIA 100	130271	1.998
248	MOBIL NOKIA 100	130272	1.998
249	MOBIL NOKIA 100	130273	1.998
250	MOBIL NOKIA 100	130274	1.998
251	MOBIL NOKIA 100	130275	1.998
252	MOBIL NOKIA 100	130276	1.998
253	MOBIL NOKIA 100	130277	1.998
254	MOBIL NOKIA 100	130278	1.998
255	MOBIL NOKIA 100	130279	1.998
256	MOBIL NOKIA 100	130280	1.998
257	MOBIL NOKIA 100	130281	1.998
258	MOBIL NOKIA 100	130282	1.998
259	MOBIL NOKIA 100	130283	1.998
260	MOBIL NOKIA 100	130284	1.998
261	MOBIL NOKIA 100	130285	1.998
262	MOBIL NOKIA 100	130286	1.998
263	MOBIL NOKIA 100	130287	1.998
264	MOBIL NOKIA 100	130288	1.998
265	MOBIL NOKIA 100	130289	1.998
266	MOBIL NOKIA 100	130290	1.998
267	MOBIL NOKIA 100	130291	1.998

268	MOBIL NOKIA 100	130292	1.998
269	MOBIL NOKIA 100	130293	1.998
270	MOBIL NOKIA 100	130294	1.998
271	MOBIL NOKIA 100	130295	1.998
272	MOBIL NOKIA 100	130296	1.998
273	MOBIL NOKIA 100	130297	1.998
274	MOBIL NOKIA 100	130298	1.998
275	MOBIL NOKIA 100	130299	1.998
276	MOBIL NOKIA 100	130300	1.998
277	MOBIL NOKIA 100	130301	1.998
278	MOBIL NOKIA 100	130302	1.998
279	MOBIL NOKIA 100	130303	1.998
280	MOBIL NOKIA 100	130304	1.998
281	MOBIL NOKIA 100	130305	1.998
282	MOBIL NOKIA 100	130306	1.998
283	MOBIL NOKIA 100	130307	1.998
284	MOBIL NOKIA 100	130308	1.998
285	MOBIL NOKIA 100	130309	1.998
286	MOBIL NOKIA 100	130310	1.998
287	MOBIL NOKIA 100	130311	1.998
288	MOBIL NOKIA 100	130312	1.998
289	MOBIL NOKIA 100	130313	1.998
290	MOBIL NOKIA 100	130314	1.998
291	MOBIL NOKIA 100	130315	1.998
292	MOBIL NOKIA 100	130316	1.998
293	MOBIL NOKIA 100	130317	1.998
294	MOBIL NOKIA 100	130318	1.998
295	MOBIL NOKIA 100	130319	1.998
296	MOBIL NOKIA 100	130320	1.998
297	MOBIL NOKIA 100	130321	1.998
298	MOBIL NOKIA 100	130322	1.998
299	MOBIL NOKIA 100	130323	1.998
300	MOBIL NOKIA 100	130324	1.998
301	MOBIL NOKIA 100	130325	1.998
302	MOBIL NOKIA 100	130326	1.998
303	MOBIL NOKIA 100	130327	1.998
304	MOBIL NOKIA 100	130328	1.998
305	MOBIL NOKIA 100	130329	1.998
306	MOBIL NOKIA 100	130330	1.998
307	MOBIL NOKIA 100	130331	1.998

308	MOBIL NOKIA 100	130332	1.998
309	MOBIL NOKIA 100	130333	1.998
310	MOBIL NOKIA 100	130334	1.998
311	MOBIL NOKIA 100	130335	1.998
312	MOBIL NOKIA 100	130336	1.998
313	MOBIL NOKIA 100	130337	1.998
314	MOBIL NOKIA 100	130338	1.998
315	MOBIL NOKIA 100	130339	1.998
316	MOBIL NOKIA 100	130340	1.998
317	MOBIL NOKIA 100	130341	1.998
318	MOBIL NOKIA 100	130342	1.998
319	MOBIL NOKIA 100	130343	1.998
320	MOBIL NOKIA 100	130344	1.998
321	MOBIL NOKIA 100	130345	1.998
322	MOBIL NOKIA 100	130346	1.998
323	MOBIL NOKIA 100	130347	1.998
324	MOBIL NOKIA 100	130348	1.998
325	MOBIL NOKIA 100	130349	1.998
326	MOBIL NOKIA 100	130350	1.998
327	MOBIL NOKIA 100	130351	1.998
328	MOBIL NOKIA 100	130352	1.998
329	MOBIL NOKIA 100	130353	1.998
330	MOBIL NOKIA 100	130354	1.998
331	MOBIL NOKIA 100	130355	1.998
332	MOBIL NOKIA 100	130356	1.998
333	MOBIL NOKIA 100	130357	1.998
334	MOBIL NOKIA 100	130358	1.998
335	MOBIL NOKIA 100	130359	1.998
336	MOBIL NOKIA 100	130360	1.998
337	MOBIL NOKIA 100	130361	1.998
338	MOBIL NOKIA 100	130362	1.998
339	MOBIL NOKIA 100	130363	1.998
340	MOBIL NOKIA 100	130364	1.998
341	MOBIL NOKIA 100	130365	1.998
342	MOBIL NOKIA 100	130366	1.998
343	MOBIL NOKIA 100	130367	1.998
344	MOBIL NOKIA 100	130368	1.998
345	MOBIL NOKIA 100	130369	1.998
346	MOBIL NOKIA 100	130370	1.998
347	MOBIL NOKIA 100	130371	1.998

348	MOBIL NOKIA 100	130372	1.998
349	MOBIL NOKIA 100	130373	1.998
350	MOBIL NOKIA 100	130374	1.998
351	MOBIL NOKIA 100	130375	1.998
352	MOBIL NOKIA 100	130376	1.998
353	MOBIL NOKIA 100	130377	1.998
354	MOBIL NOKIA 100	130378	1.998
355	MOBIL NOKIA 100	130379	1.998
356	MOBIL NOKIA 100	130380	1.998
357	MOBIL NOKIA 100	130381	1.998
358	MOBIL NOKIA 100	130382	1.998
359	MOBIL NOKIA 100	130383	1.998
360	MOBIL NOKIA 100	130384	1.998
			653.360

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 8436/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4977.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „Џон Кенеди“ бр. 18, КП 4530, КО Чаир, и тоа:

- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат по, намена на посебен дел П, површина 183 м2,
- зграда 1, влез 2 намена на зграда А3, кат по, намена на посебен дел П, површина 153 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел СТ, површина 353 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 79 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел СТ, површина 349 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 79 м2,
- зграда 1, влез 3, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 189 м2,
- зграда 1, влез 4, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 127 м2,
- зграда 1, влез 4, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 28 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат К1, намена на посебен дел СТ, површина 313 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат К1, намена на посебен дел ПП, површина 57 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат К1, намена на посебен дел СТ, површина 330 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат К1, намена на посебен дел ПП, површина 57 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат К2, намена на посебен дел СТ, површина 268 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда А3, кат К2, намена на посебен дел ПП, површина 30 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат К2, намена на посебен дел СТ, површина 287 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда А3, кат К2, намена на посебен дел ПП, површина 30 м2,
- зграда 1, влез 3, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 405 м2,

- зграда 1, влез 3, намена на зграда А3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 5 м2,
во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8549/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4978.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, НА ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 85 НА РЕКА ПЕНА, 86 И 87 НА РЕКА ЧАРКИТ И 91 НА РЕКА ШЕЛИЧЕ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група, на локациите со референтни броеви: 85 на река Пена, 86 и 87 на река Чакрит и 91 на река Шеличе, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.01.2014 година.

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри од точка 1 на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8807/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4979.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, НА
ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 100, 101
И 102 НА РЕКА ЛЕШОЧКА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група, на локации со референтни броеви: 100, 101 и 102 на реката Лешочка, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година.

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри од точка 1 на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8807/2
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4980.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОН-
КУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМ-
НИШТВОТО ЗА 2014 ГОДИНА**

I

Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/14) во дел I, став 1, во воведната реченица зборовите „15.690.000,00 (петнаесет милиони и шестотини и деведесет илјади)“ се заменуваат со зборовите „11.690.000,00 денари (единаесет милиони и шестотини и деведесет илјади)“.

Во алинејата 1 зборовите: „12.390.000,00 (дванаесет милиони и триста и деведесет илјади) се заменуваат со зборовите: „8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади)“.

Во алинејата 2 зборовите: „1.700.000,00 (еден милион и седумстотини илјади) се заменуваат со зборовите: „1.200.000,00 (еден милион и двестотини илјади)“, а по зборот „ставки“ се додава бројот „426.“.

II

Во дел II, во Главата А, во ставот 1, износот „12.390.000,00“ се заменува со износот „8.890.000,00“.

Во МЕРКА 1, износот „1.300.000,00“, се заменува со износот „700.000,00“ и точката 1.1. се брише.

Точката 1.2. станува точка 1.1.

Во МЕРКА 3, износот „200.000,00“, се заменува со износот „100.000,00“.

Во МЕРКА 5, износот „2.400.000,00“, се заменува со износот „1.400.000,00“.

Во МЕРКА 6, износот „900.000,00“, се заменува со износот „100.000,00“.

Во МЕРКА 7, износот „2.000.000,00“, се заменува со износот „1.000.000,00“.

Во Главата Б, во ставот 1, износот „1.700.000,00“ се заменува со износот „1.200.000,00“.

Во МЕРКА 1. износот „1.700.000,00 “ се заменува со износот „1.200.000,00“.

Во точка 1.1 износот „1.400.000,00“ се заменува со износот „900.000,00“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8479/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4981.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 1.10.2014 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ**

1. На нотарот Тасим Латиф Саити од Гостивар именуван на подрачјето на Основниот суд во Гостивар, му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 26.10.2014 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 09-5136/1 од 1.12.2009 година, лицето Тасим Саити е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Гостивар. Нотарот Тасим Саити од Гостивар роден на 26.10.1950 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 26.10.2014 година наполнива 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-3254/1

1 октомври 2014 година
СкопјеМинистер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

4982.

Министерот за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), и барањето на „Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија“ дава

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО
ОДДЕЛ ВО ЈАВЕН СЕКТОР**

1. Се утврдува репрезентативност на „Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија“ на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на „Административни и помошни услужни дејности“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

„Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија“ на ниво на гранка односно оддел, со седиште на ул. „12 Ударна Бригада“ 2 а, Скопје до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 28.05.2014 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став 4 од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во областа на Административни и помошни услужни дејности во јавен сектор бр.08-7457/2 од 2.6.2014 година.

Имено, бројот на вработените во одделот Административни и помошни услужни дејности согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 "Т-07: Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година" во одделот - Административни и помошни услужни дејности изнесува 9622 вработени. Согласно приложените списоците на „Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија“, бројот на членови кои плаќаат членарина изнесува 5738 вработени - односно 59.6% на ниво на гранка односно оддел во областа „Административни и помошни услужни дејности“ во јавен сектор.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Оваа решение е конечно и против истото може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. бр.08-7457/3 од 2.6.2014 година.

Бр. 08-7457/3-2013
21 октомври 2014 година
СкопјеМинистер,
Диме Спасов, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4983.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Невена Крцковска-Малинковска, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 27.8.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1880/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4984.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Катерина Оровчанец-Гратчаноска, судија на Апелационен суд Скопје, со навршување на 64 години на 23.9.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1881/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4985.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Виолета Србинова, судија на Апелационен суд Скопје, со навршување на 64 години на 1.10.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1882/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4986.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Александар Филипов, судија на Апелационен суд Битола, со навршување на 64 години на 1.9.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1883/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4987.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Драгица Стојанова, судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје, со навршување на 64 години на 29.8.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1884/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4988.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Љубе Трајчески, судија на Основен суд Гевгелија, со навршување на 64 години на 2.10.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1885/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

4989.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Нада Белевска, судија на Основниот суд Кавадарци, со навршување на 64 години на 3.9.2014 година.

Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.

Бр. 07-1886/1 28 октомври 2014 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Александра Зафировска, с.р.
--	---

СПОГОДБИ

4990.

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 108/13), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство на Република Македонија, претставувано од министерот Никола Тодоров, на 3.10.2014 година, склучија

СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА- ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со оваа Спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

Член 2

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 12.654,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец октомври 2014 година.

Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа ќе се утврдува така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (12.654,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од 15.779,00 денари.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува под 15.779,00 ден., истата ќе се зголеми до износот 15.779,00 денари.

Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи да ги усогласат актите за исплата на плати.

Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.60/10.

Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец октомври 2014 година.

Бр. 0101-80/1 3 октомври 2014 година Скопје	Бр. 07-9495/1 3 октомври 2014 година Скопје
---	---

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ Претседател, д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.	Министерство за здравство на Република Македонија Министер, Никола Тодоров, с.р.
---	--

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

4991.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014, 138/2014 и 141/2014), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот N03AX14 - Levetiracetam таблети 250 mg се додава следното заштитено име:

				TINALVO филм обл.табл. 60 x 250mg	ALVOGEN Pharma	60	279,00
--	--	--	--	-----------------------------------	----------------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX14 - Levetiracetam таблети 500 mg се додава следното заштитено име:

				TINALVO филм обл.табл. 60 x 500mg	ALVOGEN Pharma	60	558,00
--	--	--	--	-----------------------------------	----------------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX14 - Levetiracetam таблети 1000 mg се додава следното заштитено име:

				TINALVO филм обл.табл. 60 x 1000mg	ALVOGEN Pharma	60	1.115,00
--	--	--	--	------------------------------------	----------------	----	----------

Кај АТС кодот G04CA02 - Tamsulosin капсули/ таблети со продолжено ослободување/ капсули со продолжено ослободување/ капсули со модифицирано ослободување 400 mcg се додава следното заштитено име:

				TAMSULOSIN Alvogen капс.со модиф.ослободување 30 x 400mcg	SYNTHON BV	30	321,00
--	--	--	--	---	------------	----	--------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02–16945/3
10 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

4992.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 октомври 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014, 98/2014, 138/2014 и 141/2014), се вршат следните измени и дополнувања:

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови

АТЦ код	Генеричко име- INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име на лекот	Производител	Пакување	Референтна цена по пакување со 5% ДДВ
B01AC04	Clopidogrel	Таблети	75mg				
				ANGICLOD филм обл табл. 30x75mg	PLIVA	30	211,00
				CLOPIDOGREL филм обл табл. 28x75mg	ACTAVIS	28	197,00
				CLOPIDOGREL филм обл табл. 14x75mg	JAKA	14	98,00
				CLOPIDOGREL филм обл табл. 28x75mg	JAKA	28	197,00
				CLOPIDOGREL филм обл табл. 56x75mg	JAKA	56	394,00
				CLOPIGAL филм обл табл. 28x75mg	GALENICA	28	197,00
				KLOGAN SANOVEL филм обл табл. 28x75mg	SANOVEL ILAC	28	197,00
				KLOPIDEX филм обл табл. 30x75mg	BELUPO	30	211,00
				KLOPIDOGREL AKTIV филм обл табл. 30x75mg	REPLEK	30	211,00
				KLOPIDOGREL AKTIV филм обл табл. 60x75mg	REPLEK	60	422,00
				KLOPIDOGREL AKTIV филм обл табл. 90x75mg	REPLEK	90	633,00
				PLAVIX филм обл табл. 28x75mg	SANOFI WINTHROP	28	197,00
				SYNETRA филм обл табл. 30x75mg	ALKALOID	30	211,00
				ZYLLT филм обл табл. 30x75mg	KRKA	30	211,00
				ZYLLT филм обл табл. 28x75mg	KRKA	28	197,00

B01AC04	Clopidogrel	Таблети	300mg				
				PLAVIX филм обл табл. 4x300mg	SANOFI WINTHROP	4	112,00
				PLAVIX филм обл табл. 30x300mg	SANOFI WINTHROP	30	844,00
C01DA14	Isosorbide mononitrate	табл со продолжено ослободување	40mg				
				ISOCARD табл со продолжено осл.50x40mg	BELUPO	50	192,00
J01MA02	Ciprofloxacin	Таблети	750mg				
				CIPRO филм обл.табл.14 x 750mg	BIOFARMA	14	131,00
N06AX16	Venlafaxin	капс со продолжено / модифицирано ослободување	37,5mg				
				ALVENTA капс со модифицирано осл. 28x37,5mg	KRKA	28	148,00
				VENLAX капс со продолжено осл. 30x37,5mg	GALENICA	30	159,00
				ZANFEXA XR капс со продолжено осл. 30x37,5mg	ALKALOID	30	159,00
N06AX16	Venlafaxin	капс со продолжено / модифицирано ослободување	75mg				
				ALVENTA капс со модифицирано осл. 28x75mg	KRKA	28	173,00
				VELAFAX XL капс со продолжено осл. 28x75mg	PLIVA	28	173,00
				VENLAX капс со продолжено осл. 30x75mg	GALENICA	30	185,00
				ZANFEXA XR капс со продолжено осл. 30x75mg	ALKALOID	30	185,00
N06AX16	Venlafaxin	капс со продолжено / модифицирано ослободување	150mg				
				ALVENTA капс со модифицирано осл. 28x150mg	KRKA	28	275,00
				VELAFAX XL капс со продолжено осл. 28x150mg	PLIVA	28	275,00
				VENLAX капс со продолжено осл. 30x150mg	GALENICA	30	294,00
				ZANFEXA XR капс со продолжено осл. 30x150mg	ALKALOID	30	294,00
C07AB02	Metoprolol	Инјекции	5mg				
				PRESOLOL раствор за инјектирање 5x5mg (5ml)	HEMOFARM	5	114,00

J02AC01	Fluconazole	Раствор за инфузија	200mg				
				DIFLAZON раствор за инфузија 200mg	KRKA	1	294,00
				TWIZENT раствор за инфузија 200mg	HEMOFARM	1	294,00
				FLUCONAZOLE B.BRAUN раствор за инфузија 200mg	B/BRAUN	1	294,00
N02BE01	Paracetamol	Инјекции / Раствор за инфузија	1000mg				
				APOTEL концентрат за раствор за инфузија 3x1000mg (6,7ml)	UNI PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES	3	267,00
				PARACETAMOL KABI раствор за инјектирање 1x1000mg (100ml)	FRESENIUS KABI	1	89,00
N02BE01	Paracetamol	Инјекции / Раствор за инфузија	500mg				
				PARACETAMOL KABI раствор за инфузија 1x500mg (50ml)	FRESENIUS KABI	1	84,00

Кај АТC кодот C07AB07 - Bisoprolol таблети 2,5 mg се додава следното заштитено име:

				BISOPROLOL KRKA филм обл.табл. 30 x 2,5mg	KRKA	30	32,00
--	--	--	--	---	------	----	-------

Кај АТC кодот C07AB07 - Bisoprolol таблети 5 mg се додава следното заштитено име:

				BISOPROLOL KRKA филм обл.табл. 30 x 5mg	KRKA	30	63,00
--	--	--	--	---	------	----	-------

Кај АТC кодот C07AB07 - Bisoprolol таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				BISOPROLOL KRKA филм обл.табл. 30 x 10mg	KRKA	30	115,00
--	--	--	--	--	------	----	--------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.11.2014 година.

Бр. 02-17891/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Триковска, с.р.

ЛП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

4993.

Врз основа на член 2 од од Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 41-5615/1 од 20.8.2013 година на Владата на Република Македонија, Одборот на Директори на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, на својот 67-ми состанок, одржан на 19.9.2014 година го утврди пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје ги опфаќа Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 51-6246/3 од 5.4.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2011), Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од 19.5.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр.75/2011) и Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 41-5615/1 од 20.8.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.119/2013).

СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет и основање

Член 1

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот; предметот на работење на друштвото; износот на основната главнина; номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата и ограничувањата на акционерите, обврските, ограничувањата и погодностите; предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието; фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот и начинот на избор на органот на управување и неговата надлежност; внатрешната организација; формата и начинот на објавувањата што ги врши Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката (во натамошниот текст: Друштвото); како и други прашања што се од значење за Друштвото.

Член 2

Друштвото се основа согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 105/09)

Друштвото претставува правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во поглед на имотот, средствата, вработените, правата и обврските поврзани со дејноста за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, согласно членот 5 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава-симултано основање.

Фирма и седиште

Член 4

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Скратен назив на фирмата е: АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го употребува називот: Joint stock company for construction and management of residential properties and commercial properties with significance for Republic of Macedonia – Skopje.

Член 5

Седиштето на Друштвото е на улица „Орце Николов“ бр.138, Скопје.

Член 6

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак се утврдуваат со посебен акт на Одборот на директори.

Предмет на работење

Член 7

Предмет на работење на друштвото се дејностите што се однесуваат на изградба и стопанисување со станбениот простор и со деловниот простор од значење за Републиката и тоа особено:

1) Подобрување на условите за стопанисување во постојните станбени згради и станови;

2) утврдување на висина на закупот, склучување на договори за закуп на станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката;

3) стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;

4) водење на единствена евиденција на станбениот простор и на деловниот простор од значење за Републиката;

5) поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;

6) изградба, реновирање и одржување на станови за непрофитно домување;

7) изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;

8) инвестиционо и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;

9) организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Македонија;

10) ја реализира Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија, на Владата на Република Македонија со која се утврдува особено: изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи; изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба; стопанисување со станбен и деловен простор; инвестиционо и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови; утврдување на висината на закупот и политиката на склучување на договори за закуп на станбен и деловен простор; водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува и организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Македонија;

11) работи околу уредување и подготвување на градежно земјиште за градба и поместување на постојните објекти; санациски работи; организација на изградба на станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и слично, уредување и одржување на улици и сообраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини; комерцијални работи во остварување на функцијата во прометот на стоки и услуги.

Друштвото врши стручно технички работи согласно Програмите за уредување на градежното земјиште, врз основа на договор склучен со единица на локалната самоуправа.

Во Централниот регистар на Република Македонија, се впишува Општата клаузула за бизнис, односно во рамките на своето работење во внатрешно-трговскиот промет и во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети со закон освен оние за кои е потребна посебна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

Приоритетна дејност на друштвото е:

- 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Износ на основната главнина

Член 8

Основната главнина на друштвото утврдена со проценката од независен проценител изнесува 46.357.487 евра, односно 2.851.402.668,00 денари според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на Статутот.

Акција

Член 9

Основната главнина на Друштвото е распоредена на 10.000 обични акции кои ги поседува акционерот – Република Македонија, со номинална вредност од 4.635,75 евра за една акција односно 285.140,00 денари, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на Статутот.

Сите права поврзани со акциите се уредуваат со одлука на Собранието на Друштвото.

III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Фирмата на основачот е: Влада на Република Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје на ул. „Илинденска“ б.б.ЕМБС е 4064674.

IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 11

Основачот не задржува посебни предности за себе.

V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 12

Органи на Друштвото се:

- Собрание и
- Одбор на директори.

VI. СОБРАНИЕ

Член 13

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Член 14

Собранието на Друштвото се свикнува под услови и случаи определени со Законот за трговските друштва.

Годишното собрание мора да се свика најдоцна три месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно собрание.

Собрание на Друштвото може да се свика и во времето меѓу две годишни собранија, во случаи предвидени со Законот за трговските друштва.

Надлежности на собранието

Член 15

Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со закон и со овој статут, а особено за:

- донесување и измени на статутот на Друштвото;
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на менаџерскиот договор што се склучува помеѓу Друштвото и член на Одборот на директори;
- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;

- преобразба на друштвото во друга форма на Друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
- одлучување за покривање на загубите на Друштвото и
- престанување на Друштвото.

VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО

Член 16

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем, при што орган на управување на Друштвото е Одбор на директори.

За членови на првиот Одбор на директори се назначуваат:

1. Цветко Грозданов – извршен директор,
2. Тони Димитриоски,
3. Драган Настески,
4. Решат Менга,
5. Шукри Лимани.

Состав и начинот на избор на членови на Одборот на директори

Член 17

Одборот на директори е составен од 5(пет) члена, од кои 1(еден) извршен и 4 (четири) неизвршни членови, при што 1(еден) од неизвршните членови е независен член.

Членовите на Одборот на директори се избираат за време од 4 години со право на реизбор.

Собранието ги избира членовите на Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број гласови.

При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кој член се избира како независен член на Одборот на директори. Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.

Од избраните членови Одборот на директори назначува извршен член на Одборот на директори, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Одборот на директори.

Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Генерален директор.

Неизвршен член на Одборот на директори не може да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Извршниот член на Одборот на директори не може да биде избран за извршен член, односно член на управен одбор во други акционерски друштва со седиште во Република Македонија, но може да биде избран за неизвршен член, како и за член на надзорен одбор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Претседател на одборот на директори

Член 18

Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на одборот на директори, избира претседател на одборот.

Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.

Претседателот на одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на присутните членови на одборот на директори.

Права и обврски на членовите на Одборот на директори

Член 19

Членовите на Одборот на директори, во согласност со нивната положба имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени со закон и со овој Статут.

Одборот на директори на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.

Член 20

Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршниот член на Одборот на директори (Менаџерски договор).

Договорот од став 1 од овој член со извршниот член, од името на Друштвото го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија, во својство на собрание на друштвото.

Овластувања и надлежност на Одборот на директори

Член 21

Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието, управува со Друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.

Член 22

Одборот на директори во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:

- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, Програма за инвестициони вложувања;
- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото до Собранието на Друштвото;
- го усвојува елаборатот за попис на средствата, побарувањата, и обврските на Друштвото;
- усвојува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;

- одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;
- одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на Друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските,
- одлучува за склучување на колективниот договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
- ги донесува општите акти на Друштвото;
- на барање на Собранието на Друштвото подготвува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на Одборот на директори и од други лица;
- одлучува за издавање под закуп на основните средства на Друштвото,
- одлучува за барање од надлежен орган и институции;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со писмена одлука;
- врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието на Друштвото;
- одлучува во втор степен по приговори на работници за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
- одлучува за технолошки, економски, организациони и слични промени и за отказ на договорот за вработување од деловни причини и
- одлучува и за други работи кои со закон, овој статут, колективен договор и други акти се ставени во негова надлежност.

Овластување на извршниот член

Член 23

Генералниот директор го води работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши работите поврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршење на тековните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име на Друштвото, со исклучок на овластувањата што со закон изречно им се дадени на Одборот на директори.

Генералниот директор го претставува и застапува Друштвото во односите со трети лица.

Генералниот директор може да даде овластување на други лица за застапување на Друштвото.

Член 24

Во остварувањето на своите овластувања, Генералниот директор ќе ги извршува следниве активности:

- предлага и спроведува деловна политика на Друштвото;
- предлага програми и планови на Друштвото и се грижи за нивно спроведување;
- му поднесува на одборот на директори најмалку еднаш во три месеци извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото;
- раководи со деловниот процес и активностите, непосредно и преку раководните работници на Организационите единици;
- ги извршува одлуките на Одборот на директори и на Собранието на Друштвото;
- дава предлози за утврдување на внатрешната организација на Друштвото;
- до Одборот на директори доставува предлози по кои расправа и одлучува Собранието;
- одлучува по однос на вработувањето, распоредување и престанување на работниот однос во согласност со закон и другите прописи на Друштвото;
- одлучува за правата и обврските од работен однос, прекршување на работната дисциплина, неисполнување на работните задачи и обврските на вработените за извршување на одредените задачи во согласност со закон и другите прописи на Друштвото; изрекува дисциплински мерки;
- склучува договори со трети лица и
- врши и други работи определени со закон, овој Статут и други акти на Друштвото.

Овластување на неизвршните членови во вршење на надзор

Член 25

Неизвршните членови вршат надзор над работењето од страна на извршниот член.

Неизвршните членови имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благатајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока.

Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во Друштвото или друго стручно лице.

Овластувања коишто не можат да се пренесат врз извршниот член

Член 26

Одборот на директори не може да ги пренесе сопствените овластувања на извршниот член кога се одлучува за:

- затворање (престанување) или пренос на Друштво или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
- намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
- суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;

- основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина во основната главнина на Друштвото и
- основање и престанување на подружници на Друштвото.

Свикување, учество, одлучување и евиденција на состаноци на Одборот на директори

Член 27

Одборот на директори работи и одлучува на состаноци.

Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови.

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од утврдениот кворум од ставот 2 од овој член.

Гласот на претседателот на Одборот на директори, а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува, е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

Член 28

Одборот на директори одржува состанок ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на Одборот на директори, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од Претседателот на Одборот на директори да свика состанок на Одборот на директори.

Ако членот кој барал свикување на состанок добие поддршка од најмалку една третина од членовите на Одборот на директори за свикување состанок, Претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот на директори, во коешто се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот.

Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание.

Комисии

Член 29

Одборот на директори може да формира постојани и повремени комисии составени од членови на одборот на директори, вработените во друштвото, како и други лица.

Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна надлежност, согласно актите на Друштвото, извршуваат определени задачи и утврдуваат определени состојби, согласно актите за нивно формирање. Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Комисиите имаат претседател, членови и заменици. Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е секогаш непарен.

Комисиите работат во полн состав или со присуство на мнозинството од вкупниот број на членовите на комисијата, што се определува во актите со кои се формира комисијата.

Составот и начинот на работењето на комисиите поблиску се уредуваат со акт на Друштвото.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на директори.

Права на членовите на Одборот на директори

Член 30

Извршниот член на Одборот на директори има право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и друг вид осигурување, надомест на патни и на други трошоци и други права, согласно Законот за трговските друштва.

Собранието со одлука го определува месечниот пашал или пашалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори. Неизвршните членови имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго).

VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 31

Распределбата на добивката на Друштвото се врши врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори, а во согласност со Годишната сметка на Друштвото.

Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори може да одлучи добивката да не се дели во определената година и истата да се определи за инвестиции, развој и други намени за друштвото.

Член 32

Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покривање на загубата.

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на Друштвото ја донесува на предлог на Одборот на директори во кој се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.

IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО

Член 33

Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.

Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање на нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 5% од нето добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на една десеттина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се надополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се применува само за покривање на загубите.

Во Друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуба на друштвото.

Член 34

Во Друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуби или други издатоци:

- осигурување од ризик на вработените,
- отпремнина над одобриениот износ,
- добротворни цели, помош и спонзорства на вработените.

Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви се утврдува со акт на Собранието на Друштвото.

X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Член 35

Друштвото предметот на работењето го врши преку Дирекција и подружници, како организациони делови на Друштвото.

Со Акт на Одборот на директори поблиску се уредува внатрешната организација и систематизација на работите кои се извршуваат во Друштвото.

XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО

Член 36

Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за работни односи, Колективен договор, Закон за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува Одборот на директори.

XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 37

Овој Статут е основен акт на Друштвото. Сите други акти на Друштвото треба да бидат во согласност со овој статут.

Односите на Друштвото се уредуваат со овој статут, правилници, деловници на органите на Друштвото и други општи акти.

Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е во согласност со статутот, се применуваат одредбите од статутот.

Член 38

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со актот не е поинаку определено.

XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА НА АКТИТЕ

Член 39

Објавувањето на актите на Друштвото се врши на Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 40

Друштвото има право, одредени податоци со чие неконтролирано откривање може да биде нанесена штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори.

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, кој согласно закон и овој Статут не може да се прогласи за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, или постои обврска јавно да се објави.

XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА

Член 41

Членовите на Одборот на директори не смеат:

- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
- да вршат друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго лице;
- да бидат членови на орган на управување или член на надзорен одбор, односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и Друштвото и
- во просториите на Друштвото да врши работи за своја или туѓа сметка.

XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ

Член 42

Статутот се менува со одлука за измена на статутот.

Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието.

Измената на статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.

Член 43

Иницијатива за измена и дополнување на овој статут може да поднесе:

- Одборот на директори и
- Акционерот.

Во иницијативата се образложуваат причините и потребите од измени или дополнувања на статутот.

Иницијативата ја разгледува Одборот на директори и дава мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.

Ако Одборот на директори ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот на одлуката за измени на Статутот го утврдува Одборот на директори.

Ако Одборот на директори не ја прифати иницијативата, должен е на првата наредна седница да го информира Собранието за тоа.

Собранието одлучува за причините за прифаќање или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.

XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 44

Друштвото престанува со:

- одлука на Собранието за престанување на Друштвото донесена со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието;
- правосилна одлука на судот со која е утврдена ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото во трговскиот регистар;
- присоединување, со спојување или со поделба на Друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- стечај.

**XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА****Член 45**

Друштвото во согласност со закон и Колективниот договор обезбедува услови за работа и делување на синдикалната организација.

Член 46

Синдикалната организација може на Одборот на директори да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со Закон и Колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки Одборот на директори е должен да заземе став и за тоа да ја извести синдикалната организација.

XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 47**

Согласно Планот за поделба на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на Друштвото се пренесува имотот, средствата, вработените, правата и обврските поврзани со дејноста за стопанисување со станбен простор, дејноста за стопанисување со деловен простор

од значење за Републиката, дејноста за изградба и продажба на имот, дејноста поврзана со реализирање на проекти од јавен интерес, како и работите за наплата на државните побарувања за управување со деловни средства по основ на трансформација преземени согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

На вработените Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права и обврски стекнати во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, согласно Закон.

Член 48

До денот на влегување во сила на актите на Друштвото, кои треба да се донесат во согласност со овој статут, ќе се применуваат актите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 49

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-11135/5-3
19 септември 2014 година
Скопје

Одбор на Директори
Претседател,
Тони Димитриоски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014158



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
20. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.....	2
21. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	5
22. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	12

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- забрана за влез во Република Македонија,
- финансиски мерки и
- ембарго на оружје.

Член 3

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и Одлуката за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот на ЕУ 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.

Член 6

Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8458/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 217 48

EN

Official Journal of the European Union

23 7 2014

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/487/CFSP

of 22 July 2014

implementing Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in
Libya

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011 concerning restrictive measures in view of the
situation in Libya ⁽¹⁾, and in particular Article 8(2) thereof,

Whereas:

- (1) On 28 February 2011, the Council adopted Decision 2011/137/CFSP.
- (2) The Council considers that there are no longer grounds for keeping one person on the list set out in Annex IV to
Decision 2011/137/CFSP.
- (3) Decision 2011/137/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The entry for the following person shall be deleted from the list set out in Annex IV to Decision 2011/137/CFSP:

23. ZIDANE, Mohamad Ali.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 22 July 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON

⁽¹⁾ OJ L 58, 3.3.2011, p. 53.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 22 јули 2014 година

за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на
состојбата во Либија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2011/137/ЗНБП на Советот од 28 февруари 2011 година, во
врска со рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Либија ⁽¹⁾, а особено член 8(2)
од истата,

со оглед на тоа што:

- (1) на 28 февруари 2011 год., Советот ја донесе Одлука 2011/137/ЗНБП.
- (2) Советот смета дека нема повеќе основа за чување на едно лице во списокот
приложен во Анекс IV кон Одлука 2011/137/ЗНБП.
- (3) Одлука 2011/137/ЗНБП треба затоа соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Внесот за следново лице се брише од списокот приложен во Анекс IV кон Одлука
2011/137/ЗНБП: 23. ЗИДАН, Мохамад Али (ZIDANE, Mohamad Ali).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник
на Европската унија*.

Брисел, 22 јули 2014 година.

За Советот

Претседател

К. ЕШТОН

¹ Сл. весник L 58, 3 март 2011 год., стр. 53.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/387/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 ЈУНИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забрана на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од сириски авиопревозници и сите летови извршени од Сириската Арапска авионска компанија.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 6

Рестриктивните мерки против Сирија се применуваат до 1 јуни 2015 година.

Член 7

Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8459/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 183/72

EN

Official Journal of the European Union

24.6.2014

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/387/CFSP

of 23 June 2014

implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria ⁽¹⁾, and in particular Article 30(1) thereof,

Whereas:

- (1) On 31 May 2013, the Council adopted Decision 2013/255/CFSP.
- (2) The information relating to one person listed in Annex I to Decision 2013/255/CFSP should be updated.
- (3) In view of the gravity of the situation, twelve persons should be added to the list of natural and legal persons, entities or bodies subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (4) Decision 2013/255/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex I to Decision 2013/255/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at, Luxembourg, 23 June 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON

⁽¹⁾ OJ L 147, 1.6.2013, p. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24.6.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 183/73

ANNEX

1. The entry concerning the person listed below, as set out in Section A of Annex I to Decision 2013/255/CFSP, is replaced by the following entry:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
152.	Dr. Qadri (قَدري) (a.k.a. Kadri) Jamil (جَمِيل) (a.k.a. Jameel)		Former Vice Prime Minister for Economic Affairs, former Minister of Domestic Trade and Consumer protection. As a former Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	16.10.2012

2. The following persons are added to the list of natural and legal persons, entities or bodies set out in Section A of Annex I to Decision 2013/255/CFSP:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
180.	Ahmad al-Qadri	Date of birth: 1956	Agriculture and Agrarian Reform Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
181.	Suleiman Al Abbas		Oil and Mineral Resources Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Date of birth: 1959	Industry Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (a.k.a. Shmat)	Date of birth: 1973	Social Affairs Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Date of birth: 1964	Labour Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (a.k.a. Ismail Ismail, or Isma'il Isma'il)	Date of birth: 1955	Finance Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
186.	Dr Khodr Orfali (a.k.a. Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Date of birth: 1956	Economy and Foreign Trade Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Date of birth: 1966	Internal Trade and Consumer Protection Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 183/74

EN

Official Journal of the European Union

24.6.2014

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
188.	Bishr Riyad Yazigi	Date of birth: 1972	Tourism Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
189.	Dr Malek Ali (a.k.a. Malik)	Date of birth: 1956	Higher Education Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
190.	Hussein Arnous (a.k.a. Arnus)	Date of birth: 1953	Public Works Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014
191.	Dr Hassib Elias Shammas (a.k.a. Hasib)	Date of birth: 1957	State Minister. As a Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	24.6.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/387/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 23 јуни 2014 година

за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година, во врска
со рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 30(1) од истата,

со оглед на тоа што:

- (1) на 31 мај 2013 год., Советот ја донесе Одлука 2013/255/ЗНБП.
- (2) информациите во однос на едно лице наведено во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП треба да се ажурираат.
- (3) во поглед на сериозната ситуација, дванаесет лица треба да бидат додадени во списокот на физички и правни лица, субјекти или органи, кои се предмет на рестриктивни мерки во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.
- (4) Одлука 2013/255/ЗНБП треба затоа соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП се изменува, како што е утврдено во Анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Луксембург, 23 јуни 2014 год.

За Советот

Претседател

К. ЕШТОН

¹ Сл. весник L 147, 1 јуни 2013 година, стр. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

1. Внесот во врска со лицето наведено подолу, прикажан во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП, се заменува со следниов внес:

	Име	Информаци и за идентифика ција	Причини	Датум на внесување во списокот
152.	Д-р Кадри (قَدْرِي) (Dr. Qadri) (познат како Кадри (Kadri)) Џамил (جَمِيل) (Jamil) (познат како Џамел (Jameel))		Поранешен заменик-министер за економски прашања, поранешен министер за домашна трговија и заштита на потрошувачи. Како поранешен министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	16.10.2012 год.

2. Следниве лица се додаваат во списокот на физички и правни лица, субјекти или органи, приложен во Оддел А од Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП:

	Име	Информаци и за идентифика ција	Причини	Датум на внесување во списокот
180.	Ахмад ал Кадри (Ahmad al-Qadri)	Датум на раѓање: 1956 год.	Министер за земјоделство и аграрна реформа. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
181.	Сулејман ал Абас (Suleiman Al Abbas)		Министер за нафта и минерални ресурси. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
182.	Камал Един Тума (Kamal Eddin Tu'ma)	Датум на раѓање: 1959 год.	Министер за индустрија. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
183.	Кинда ал Шамат (Kinda al-Shammat) (познат како Шмат (Shmat))	Датум на раѓање: 1973 год.	Министер за социјални работи. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

184.	Хасан Хиџази (Hassan Hijazi)	Датум на раѓање: 1964 год.	Министер за труд. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
185.	Исмаел Исмаел (Ismael Ismael) (познат како Исмаил Исмаил (Ismail Ismail или Isma'il Isma'il))	Датум на раѓање: 1955 год.	Министер за финансии. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
186.	Д-р Кодр Орфали (Khodr Orfali) (познат како Куд/Кудр Урфали/Орфали (Khud/Khudr Urfali/Orphaly))	Датум на раѓање: 1956 год.	Министер за економија и надворешна трговија. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
187.	Самир Изат Кад Амин (Samir Izzat Qadi Amin)	Датум на раѓање: 1966 год.	Министер за внатрешна трговија и зашита на потрошувачи. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
188.	Бишр Ријад Јазиги (Bishr Riyad Yazigi)	Датум на раѓање: 1972 год.	Министер за туризам. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
189.	Д-р Малек Али (Malek Ali) (познат како Малик (Malik))	Датум на раѓање: 1956 год.	Министер за високо образование. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
190.	Хусеин Арнус (Hussein Arnous) (познат како Арнус (Arnus))	Датум на раѓање: 1953 год.	Министер за јавни работи. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.
191.	Д-р Хасиб Елијас Шамас (Hassib Elias Shammas) (познат како Хасиб (Hasib))	Датум на раѓање: 1957 год.	Државен министер. Како министер во владата, ја дели одговорноста за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	24.6.2014 год.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
2014/488/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА
2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забрана на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од си-
риски авиопревозници и сите летови извршени од Сиriskата Арапска авионска компанија.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 6

Рестриктивните мерки против Сирија се применуваат до 1 јуни 2015 година.

Член 7

Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8460/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 217/49

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/488/CFSP

of 22 July 2014

implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria ⁽¹⁾, and in particular Article 30(1) thereof,

Whereas:

- (1) On 31 May 2013, the Council adopted Decision 2013/255/CFSP.
- (2) In view of the gravity of the situation, three persons and nine entities should be added to the list of persons and entities subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (3) Decision 2013/255/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 22 July 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON

⁽¹⁾ OJ L 147, 1.6.2013, p. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 217/50

EN

Official Journal of the European Union

23.7.2014

ANNEX

List of persons and entities referred to in Article 1

A. Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
180.	Hashim Anwar al-Aqqad a.k.a. Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	d.o.b. 1961 Mohagirine, Syria.	Prominent businessman, chairman of the Akkad Group of companies that operate in multiple sectors of the Syrian economy, including oil and gas. Provides support to and benefits from the Syrian regime.	23.7.2014
181.	Colonel Suhayl Hasan a.k.a. Colonel Suhayl al-Hasan, 'al-Nimir'/'The Tiger', Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General Suhayl Hasan		Military commander for the Syrian regime, responsible for violent repression of the civilian population; supports the regime.	23.7.2014
182.	Amr Armanazi a.k.a. Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy	d.o.b. 7 February 1944.	Director General of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsible for providing support to the Syrian army for the acquisition of equipment used directly for the surveillance and repression of demonstrators. Responsible for the violent repression of the civilian population; supports the regime.	23.7.2014

B. Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
54.	Oceans Petroleum Trading, a.k.a. Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company.	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.	Providing support to the Syrian regime and benefiting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.	23.7.2014
55.	Tri Oceans Trading	35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egypt, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi	Providing support to the Syrian regime and benefiting from the regime by organising covert shipments of oil to the Syrian regime.	23.7.2014
56.	The Baniyas Refinery Company a.k.a. Baniyas, Banyas.	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.	Subsidiary of the General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), a section of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources. As such it provides financial support to the Syrian regime.	23.7.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

23.7.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 217/51

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
57.	The Homs Refinery Company. a.k.a Hims, General Company for Homs Refinery.	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.	Subsidiary of the General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), a section of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources. As such is provides financial support to the Syrian regime.	23.7.2014
58.	Army Supply Bureau	PO Box 3361, Damascus	Involved in the procurement of military equipment in support of the regime, and therefore responsible for the violent repression of the civilian popula- tion in Syria. Branch of Syrian Ministry of Defence.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence. a.k.a. Industrial Estab- lishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Etablissements Industriels de la Defense (EID), Etablissement Industriel de la Defense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, or Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.	Involved in the procurement of military equipment for the regime, and therefore respon- sible for the violent repression of the civilian population in Syria. Branch of Syrian Ministry of Defence.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)	P.O. Box 31983, Barzeh	Affiliated to and a subsidiary of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC) which is already designated. It provides training and support to the SSRC and is therefore respon- sible for the violent repression of the civilian population.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470 Damascus	Affiliated to and a subsidiary of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC) which is already designated. It provides training and support to the SSRC and is therefore respon- sible for the violent repression of the civilian population.	23.7.2014
62.	El Jazireh a.k.a. Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; sector of hydrocarbons	Owned or controlled by Ayman Jaber, therefore associated with a designated person.	23.7.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/488/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 22 јули 2014 година

за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година, во врска со рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 30(1) од истата,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 мај 2013 год., Советот ја донесе Одлука 2013/255/ЗНБП.

(2) Во поглед на сериозноста на ситуацијата, три лица и девет субјекти треба да се додадат во списокот на лица и субјекти кои подлежат на рестриктивни мерки од Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.

(3) Одлука 2013/255/ЗНБП, затоа треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Лицата или субјектите наведени во Анексот кон оваа одлука се додаваат кон списокот приложен во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Брисел, 22 јули 2014 година.

За Советот

Претседател

К. ЕШТОН

¹ Сл. весник L 147, 1 јуни 2013 год., стр. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Список на лица и субјекти наведени во член 1

А. Лица

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
180.	Хашим Анвар ал Акад (Hashim Anwar al'Aqqad) познат како Хашем Акад (Hashem Akkad), Хашим Акад (Hashim Akkad)	датум на раѓање: 1961 Мохагирин, Сирија.	Познат бизнисмен, претседател на групацијата на компании Акад (Akkad Group) кои вршат дејности во повеќе сектори на сириската економија, вклучувајќи нафта и гас. Дава поддршка и има корист од сирискиот режим.	23.7.2014 год.
181.	Полковник Сухајл Хасан (Suhayl Hasan) познат како полковник Сухајл ал Хасан (Suhayl al-Hasan), 'ал Нимир (al-Nimir)'/'Тигарот', Сохаил Хасан (Sohail Hassan), Сохаил ал Хасан (Sohail al-Hassan), Сухаил Хасан (Suhail Hassan), потполковник Сухајл Хасан (Suhayl Hassan), бригаден генерал Сухајл Хасан (Suhayl Hasan)		Воен командант во сирискиот режим, одговорен за насилна репресија врз цивилното население; го поддржува режимот.	23.7.2014 год.
182.	Амр Арманази (Amr Armanazi), познат како Амр Мухамад Наџиб ал Арманази (Amr Muhammad Najib Al-Armanazi), Амр Наџиб Арманази (Amr Najib Armanazi), Амру ал Арманази (Amrou Al-Armanazy)	датум на раѓање: 7 февруари 1944 год.	Генерален директор на Сирискиот центар за научни студии и истражување (ССРЦ), одговорен за давање поддршка на сириската армија за стекнување на опрема користена директно за надзор и репресија врз демонстрантите. Одговорен за насилна	23.7.2014 год.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			репресија врз цивилното население; го поддржува режимот.	
--	--	--	--	--

Б. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
54.	Oceans Petroleum Trading. познат како Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company.	Dunant Street, Snoubra Sector, Бејрут, Либан.	Давање поддршка на сирискиот режим и имање корист од режимот преку организирање тајни пратки на нафта за сирискиот режим.	23.7.2014 год.
55.	Tri Oceans Trading	35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Каиро, Египет, поштенски број 11431, поштенски факс: 1313 Мадид	Давање поддршка на сирискиот режим и имање корист од режимот преку организирање тајни пратки на нафта за сирискиот режим.	23.7.2014 год.
56.	Рафинерија Банијас (The Baniyas Refinery Company) Позната како Баниас (Baniyas), Банјас (Banyas).	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Тартус, Поштенски факс 26, Сирија.	Подружница на Главната корпорација за рафинирање и дистрибуција на нафтени производи (ГЦРДПП), оддел од Министерството за нафта и минерални ресурси. Како таква, таа обезбедува финансиска поддршка на сирискиот режим.	23.7.2014 год.
57.	Рафинерија Хомс (The Homs Refinery Company). Позната како Химс (Hims), Главна компанија на рафинерија Хомс (General Company for Homs Refinery).	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Хомс, Поштенски факс 352, Сирија.	Подружница на Главната корпорација за рафинирање и дистрибуција на нафтени производи (ГЦРДПП), оддел од Министерството за нафта и минерални ресурси. Како таква, таа обезбедува финансиска поддршка на сирискиот режим.	23.7.2014 год.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

58.	Канцеларија за набавка на воена опрема (Army Supply Bureau)	Поштенски факс 3361, Дамаск	Вклучена во набавка на воена опрема за поддршка на режимот, и при тоа одговорен за насилната репресија врз цивилното население во Сирија. Оддел на Министерството за одбрана на Сирија.	23.7.2014 год.
59.	Индустриско претпријатие за одбрана (Industrial Establishment of Defence). Познато како Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Etablissements Industriels de la Defense (EID), Etablissement Industriel de la Defense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.	Al Thawraa Street, Поштенски факс 2330 Дамаск, или Al-Nameh, Предградие на Дамаск, Поштенски факс 2230.	Вклучен во набавка на воена опрема за поддршка на режимот, и при тоа одговорен за насилната репресија врз цивилното население во Сирија. Оддел на Министерството за одбрана на Сирија.	23.7.2014 год.
60.	Висок институт за применети науки и технологија (ХИСАТ) (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT))	Поштенски факс 31983, Барзех.	Поврзан со и подружница на Сирискиот центар за научни студии и истражување (ССРЦ), што е веќе посочен за вклучување во списокот. Дава обука и поддршка на ССРЦ и при тоа е одговорен за насилната репресија врз цивилното население.	23.7.2014 год.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

61.	Лабораторија за национални стандарди и калибрација (НСЦЛ) (National Standards & Calibration Laboratory (NSCL))	Поштенски факс 4470, Дамаск	Поврзан со и подружница на Сирискиот центар за научни студии и истражување (ССРЦ), што е веќе посочен за вклучување во списокот. Дава обука и поддршка на ССРЦ и при тоа е одговорен за насилната репресија врз цивилното население.	23.7.2014 год.
62.	Ел Џазирех (El Jazireh) познат како Ал Џазера (Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Бејрут; сектор за јаглевородороди	Во сопственост или под контрола на Ајман Џабар (Ayman Jaber), затоа се поврзува со посочено лице.	23.7.2014 год.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.